



Друштво за осигурување
Халк осигурување а. д. Скопје
Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2025 година и
Извештај на независниот ревизор

Адреса: Ул. Мајка Тереза бр. 1 - 2 Приземје
1000 Скопје
Република Северна Македонија



Содржина


Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

| | |
|--|-------|
| Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) | 1 |
| Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) | 4 |
| Извештај за паричниот тек | 7 |
| Извештај за промените во капиталот | 9 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 11-69 |

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка



Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на Халк Осигурување АД Скопје

Извештај за ревизија на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Халк Осигурување АД Скопје (“Друштвото”), коишто го вклучуваат:

- извештајот за финансиска состојба (биланс на состојба) заклучно со 31 декември 2025 година;
- и, за годината од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година:
- извештајот за сеопфатна добивка (биланс на успех);
- извештајот за промени во капиталот;
- извештајот за паричните текови;
- и
- белешки, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации („финансиски извештаи“).

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од нашиот извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) на Меѓународниот



одбор за стандарди за етика на сметководители како што е применлив за ревизии на финансиски извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија (Кодекс на етика), заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија и ги исполниме нашите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на етика. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување на овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовката на финансиските извештаи кои даваат вистинска и објективна слика во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета

дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на целата ревизија. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, за тоа дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во делот Други информации, раководството е одговорно за изготвување на годишниот извештај за работата на Друштвото за 2025 година во согласност со барањата на Законот за трговски друштва. Во дополнение на нашите одговорности и известување во согласност со МСР, ние имаме обврска, во согласност со барањата на член 34, став 1(д) од Законот за ревизија, да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работата со историските финансиски информации обелоденети во годишната сметка и



ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај за работата на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите обелоденети во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 27 април 2026 година

Овластен ревизор
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ Ревизија ДОО Скопје
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ



A vertical blue gradient bar on the right side of the page, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom.

Финансиски
извештаи

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

| | Број на белешка | Тековна деловна година 2025 | Претходна деловна година 2024 |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Актива | | | |
| А. Нематеријални средства | 6 | 118.013.394 | 115.563.857 |
| 1. Гудвил | | - | - |
| 2. Останати нематеријални средства | | 118.013.394 | 115.563.857 |
| Б. Вложувања | | 1.294.820.116 | 1.174.199.029 |
| Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства | 10 | 216.706.417 | 188.601.586 |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста | | 211.947.239 | 188.601.586 |
| 1.1 Земјиште | | - | - |
| 1.2 Градежни објекти | | 211.947.239 | 188.601.586 |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста | | 4.759.178 | - |
| 2.1 Земјиште | | - | - |
| 2.2 Градежни објекти | | 4.759.178 | - |
| 2.3 Останати материјални средства | | - | - |
| Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | | 11.526.158 | 12.170.579 |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници | | - | - |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници | | - | - |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва | | - | - |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва | | - | - |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници | | - | - |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва | | - | - |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 7 | 11.526.158 | 12.170.579 |
| Останати финансиски вложувања | 8 | 1.066.587.541 | 973.426.864 |
| 1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 8.1 | 479.320.502 | 365.921.018 |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | 38.249.484 | - |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | 441.071.018 | 365.921.018 |
| 2. Финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | - | - |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | - | - |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | | - | - |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови | | - | - |
| 3. Финансиски вложувања за тргување | 8.2 | 32.845.681 | 97.062.242 |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | - | - |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | - | - |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | | - | - |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови | | 32.845.681 | 97.062.242 |
| 4. Депозити, заеми и останати пласмани | | 554.421.358 | 510.443.604 |
| 4.1 Дадени депозити | 8.3 | 553.002.000 | 509.001.000 |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека | | - | - |
| 4.3 Останати заеми | | - | - |
| 4.4 Останати пласмани | 8.3 | 1.419.358 | 1.442.604 |
| 5. Деривативни финансиски инструменти | | - | - |
| Депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | | - | - |
| В. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 14 | 105.160.000 | 48.047.854 |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија | | 75.583.596 | 34.476.397 |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва | | - | - |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | | 29.576.404 | 13.571.457 |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти | | - | - |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва | | - | - |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви | | - | - |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот | | - | - |
| Г. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) | | | |
| | | - | 1.463.585 |
| Д. Одложени и тековни даночни средства | | | |
| 1. Одложени даночни средства | | - | - |
| 2. Тековни даночни средства | | - | 1.463.585 |

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Г. Побарувања | 9 | 212.948.869 | 215.629.916 |
| Побарувања од непосредни работи на осигурување | 9.1 | 162.896.255 | 171.863.957 |
| 1. Побарувања од осигуреници | | 157.182.329 | 162.163.178 |
| 2. Побарувања од посредници | | 5.713.926 | 9.700.779 |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | | - | - |
| Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | 9.2 | 7.094.079 | 7.052.300 |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување | | - | - |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување | | 7.094.079 | 7.052.300 |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | | - | - |
| Останати побарувања | 9.3 | 42.958.535 | 36.713.659 |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | | 12.991.613 | 7.251.672 |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања | | 29.706.541 | 14.900.813 |
| 3. Останати побарувања | | 260.381 | 14.561.174 |
| Побарувања по основ на запишан а неуплатен капитал | | - | - |
| Е. Останати средства | | 43.372.529 | 43.205.821 |
| Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти) | 10 | 13.148.400 | 16.944.551 |
| 1. Опрема | | 8.015.977 | 10.685.821 |
| 2. Останати материјални средства | | 5.132.423 | 6.258.730 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 11 | 29.357.542 | 25.384.724 |
| 1. Парични средства во банка | | 28.548.962 | 25.384.583 |
| 2. Парични средства во благајна | | - | - |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва | | - | - |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти | | 808.580 | 141 |
| Залихи и ситен инвентар | | 866.587 | 876.546 |
| Ж. Активни временски разграничувања | | 131.896.488 | 87.180.782 |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини | | - | - |
| 2. Одложени трошоци на стекнување | 12 | 130.203.156 | 86.667.619 |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци | | 1.693.332 | 513.163 |
| З. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење | | - | - |
| С. Вкупна актива | | 1.906.211.396 | 1.685.290.844 |
| И. Вон-билансна евиденција – актива | 31 | 112.662.724 | 112.662.724 |
| Пасива | | | |
| А. Капитал и резерви | 13 | 546.490.853 | 532.022.421 |
| Запишан капитал | | 1.384.842.083 | 1.384.842.083 |
| 1. Запишан капитал од обични акции | | 1.384.842.083 | 1.384.842.083 |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции | | - | - |
| 3. Запишан а неуплатен капитал | | - | - |
| Премии за емитирани акции | | - | - |
| Ревалоризациона резерва | | - | - |
| 1. Материјални средства | | - | - |
| 2. Финансиски вложувања | | - | - |
| 3. Останати ревалоризациони резерви | | - | - |
| Резерви | | - | - |
| 1. Законски резерви | | - | - |
| 2. Статутарни резерви | | - | - |
| 3. Резерви за сопствени акции | | - | - |
| 4. Откупени сопствени акции | | - | - |
| 5. Останати резерви | | - | - |
| Нераспределена нето добивка | | - | - |
| Пренесена загуба | | 852.819.662 | 854.183.659 |
| Добивка за тековниот пресметковен период | | 14.468.432 | 1.363.997 |
| Загуба за тековниот пресметковен период | | - | - |
| Б. Субординирани обврски | | - | - |
| В. Бруто технички резерви | 14 | 1.157.784.903 | 985.747.708 |

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

| | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Бруто резерви за преносни премии | | 646.125.138 | 481.508.906 |
| Бруто математичка резерва | | - | - |
| Бруто резерви за штети | | 508.759.531 | 501.440.319 |
| Бруто резерви за бонуси и попусти | | 2.900.234 | 2.798.483 |
| Бруто еквализациона резерва | | - | - |
| Бруто останати технички резерви | | - | - |
| Г. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | | - | - |
| Д. Останати резерви | 15 | 11.502.299 | 8.359.388 |
| 1. Резерви за вработени | | 9.039.789 | 7.209.930 |
| 2. Останати резерви | | 2.462.510 | 1.149.458 |
| Г. Одложени и тековни даночни обврски | | 2.514.336 | 481.750 |
| 1. Одложени даночни обврски | | - | - |
| 2. Тековни даночни обврски | | 2.514.336 | 481.750 |
| Е. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | | - | - |
| Ж. Обврски | 16 | 141.928.244 | 107.575.645 |
| Обврски од непосредни работи на осигурување | | - | 5.039 |
| 1. Обврски спрема осигуреници | | - | 5.039 |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници | | - | - |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | | - | - |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување | | 39.839.274 | 17.372.949 |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување | | 39.839.274 | 17.372.949 |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети | | - | - |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување | | - | - |
| Останати обврски | | 102.088.970 | 90.197.657 |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | | 35.366.142 | 39.296.190 |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања | | 755.991 | 1.713.499 |
| 3. Останати обврски | | 65.966.831 | 49.187.968 |
| 3. Пасивни временски раграничувања | | 45.990.761 | 51.103.932 |
| С. Нетековни обврски во врска со нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења | | - | - |
| И. Вкупна пасива | | 1.906.211.396 | 1.685.290.844 |
| J. Вон-билансна евиденција – пасива | 31 | 112.662.724 | 112.662.724 |

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 27.04.2026 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
 Генерален Директор




Емилија Милошевска
 Директор на
 Дирекција за финансии
 Уверение ИСОС број 104133



Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

| | Број на белешка | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | | 2025 | 2024 |
| А. Приходи од работењето | | 946.393.835 | 793.454.713 |
| Заработена премија (нето приходи од премија) (1+2+3-4-5-6+7+8) | 17 | 864.083.471 | 721.251.331 |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување | | 1.194.363.887 | 957.397.070 |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување | | - | - |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија | | - | - |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување | | - | - |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија | | 206.771.383 | 134.123.419 |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија | | 164.616.232 | 108.350.444 |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување | | - | - |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување | | 41.107.199 | 6.328.124 |
| Приходи од вложувања | 18 | 43.812.366 | 34.731.430 |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | | - | - |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти | | - | - |
| 2.1 Приходи од наемнини | | - | - |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти | | - | - |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти | | - | - |
| 3. Приходи од камати | 18 | 41.501.728 | 33.048.239 |
| 4. Позитивни курсни разлики | 18 | 326.198 | 77.586 |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 18 | 1.886.495 | 1.489.778 |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот – капитална добивка | | 97.945 | 115.827 |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 18 | - | - |
| 6.3 Останати финансиски вложувања | | 97.945 | 115.827 |
| 7. Останати приходи од вложувања | | - | - |
| Приходи по основ на провизии од реосигурување | 19 | 15.962.332 | 21.213.450 |
| Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување | 19 | 20.165.520 | 11.606.237 |
| Останати приходи | 20 | 2.370.146 | 4.652.265 |
| Расходи од работењето | | 929.678.181 | 791.036.010 |
| Настанати штети (нето трошоци за штети) (1-2-3-4+5-6-7) | 21 | 378.635.704 | 339.072.442 |
| 1. Бруто исплатени штети | | 406.210.872 | 383.095.980 |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | | 8.225.814 | 7.416.969 |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | | - | 0 |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија | | 10.663.619 | 17.603.511 |
| 5. Промени во бруто резервите за штети | | 7.319.212 | (28.220.564) |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување | | - | - |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување | | 16.004.947 | (9.217.506) |
| Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување | | 101.751 | 305.032 |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување | | - | - |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва | | - | - |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва – дел за соосигурување/реосигурување | | - | - |
| 2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување | | - | - |
| 2.1 Промени во бруто еквилизиционата резерва | | - | - |
| 2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва – дел за соосигурување/реосигурување | | - | - |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување | | 101.751 | 305.032 |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви | | 101.751 | 305.032 |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување | | - | - |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето од реосигурување | | | |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | | | |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување | | | |
| Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување | 22 | 36.222.989 | 15.200.644 |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | | - | 10.303 |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | | 36.222.989 | 15.190.341 |
| Нето трошоци за спроведување на осигурувањето | | 476.128.003 | 395.832.046 |
| 1. Трошоци за стекнување | 23 | 219.235.877 | 195.442.539 |
| 1.1 Провизија | | 96.221.840 | 61.991.924 |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | | 48.632.190 | 48.770.656 |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување | | 117.917.384 | 102.211.558 |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | | (43.535.537) | (17.531.599) |
| 2. Административни трошоци | 24 | 256.892.126 | 200.389.507 |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста | | 50.446.241 | 35.857.830 |
| 2.2 Трошоци за вработените | | 90.873.965 | 80.731.643 |
| 2.2.1 Плати и надоместоци | | 53.903.411 | 48.421.741 |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | | 5.083.540 | 4.608.723 |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување | | 22.842.959 | 20.622.929 |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени | | - | 0 |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени | | 9.044.055 | 7.078.250 |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | | 277.780 | 143.800 |
| 2.4 Останати административни трошоци | | 115.294.140 | 83.656.234 |
| 2.4.1 Трошоци за услуги | | 93.892.184 | 67.725.579 |
| 2.4.2 Материјални трошоци | | 6.037.182 | 6.041.436 |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето | | 15.364.774 | 9.889.219 |
| Трошоци од вложувања | | 305.972 | 481.377 |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | | - | - |
| 2. Трошоци за камати | | 104.971 | 161.090 |
| 3. Негативни курсни разлики | | - | 185.816 |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | | 201.001 | 134.471 |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба | | - | - |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | | - | - |
| 5.3 Останати финансиски вложувања | | - | - |
| 6. Останати трошоци од вложувања | | - | - |
| Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 25 | 32.596.667 | 28.348.825 |
| 1. Трошоци за превентива | | - | - |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | | 32.596.667 | 28.348.825 |
| Вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија | 9 | (7.049.558) | 9.853.371 |
| Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања | 26 | 12.736.653 | 1.942.273 |
| Добивка за деловната година пред одданочување | | 16.715.654 | 2.418.703 |
| Загуба за деловната година пред одданочување | | - | - |
| Данок на добивка односно загуба | 27 | 2.247.222 | 1.054.706 |
| Одложен данок | | - | - |
| Добивка за деловната година по одданочување | | 14.468.432 | 1.363.997 |
| Загуба за деловната година по одданочување | | - | - |


Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 27.04.2026 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
Генерален Директор



Емилија Милошевска
Директор на
Дирекција за финансии
Уверение ИСОС број 0104133



Извештај за парични текови

| | Број на белешка | Тековна деловна година 2025 | Претходна деловна година 2024 |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| А. Парични текови од деловни активности | | | |
| Парични приливи од деловни активности | | 1.230.034.519 | 995.041.241 |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси | | 1.184.444.869 | 883.999.307 |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија | | - | - |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети | | 9.631.740 | 64.958.792 |
| 4. Примени камати од работи на осигурување | | - | - |
| 5. Останати приливи од деловни активности | | 35.957.910 | 46.083.142 |
| Парични одливи од деловни активности | | (1.091.681.457) | (932.883.990) |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси | | (399.643.335) | (383.090.941) |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија | | - | - |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија | | (165.151.384) | (199.347.814) |
| 4. Надоместоци и други лични расходи | | (135.930.107) | (130.773.238) |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување | | (218.069.272) | (142.298.565) |
| 6. Платени камати | | - | - |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки | | - | - |
| 8. Останати одливи од редовни активности | | (172.887.359) | (77.373.432) |
| Нето парични приливи од деловни активности | | 138.353.062 | 62.157.251 |
| Нето парични одливи од деловни активности | | - | - |
| Б. Парични текови од вложувања | | | |
| Парични приливи од вложувања | | 334.567.092 | 602.154.519 |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства | | - | - |
| 2. Приливи по основ на материјални средства | | - | 0 |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | | - | - |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | | - | - |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | | 62.532.125 | 62.472.122 |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани | | 245.338.967 | 501.683.796 |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка | | - | - |
| 8. Приливи од камати | | 26.696.000 | 37.998.601 |
| Парични одливи од вложувања | | (467.884.924) | (663.595.164) |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства | | (53.403.375) | (42.340.377) |
| 2. Одливи по основ на материјални средства | | (16.715.463) | (10.685.821) |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | | - | - |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | | - | - |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | | (182.464.925) | (64.469.176) |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани | (215.301.161) | (546.099.790) |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка | - | - |
| 8. Одливи од камати | - | - |
| Нето парични приливи од вложувања | - | - |
| Нето парични одливи од вложувања | (133.317.832) | (61.440.645) |
| В. Парични текови од финансиски активности | - | - |
| Парични приливи од финансиски активности | - | - |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал | - | - |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми | - | - |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски | - | - |
| Парични одливи од финансиски активности | (1.062.412) | - |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски | (1.062.412) | - |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции | - | - |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда | - | - |
| Нето парични приливи од финансиски активности | - | - |
| Нето парични одливи од финансиски активности | (1.062.412) | - |
| Г. Вкупно парични приливи | 1.564.601.611 | 1.597.195.760 |
| Д. Вкупно парични одливи | (1.560.628.793) | (1.596.479.154) |
| Ѓ. Нето парични приливи | 3.972.818 | 716.606 |
| Е. Нето парични одливи | - | - |
| Ж. Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период | 25.384.724 | 24.668.118 |
| З. Ефект од промена на курсот на странски валути врз пари и парични еквиваленти | - | - |
| С. Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период | 29.357.542 | 25.384.724 |


Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 27.04.2026 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
 Генерален Директор




Емилија Милошевска
 Директор на
 Дирекција за финансии
 Уверение ИСОС број 104133



Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година

Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

Извештај за промени во капиталот

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризацио на резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=1+2+7-8+9+10+11 |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година | I | 1.384.842.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | (325.090.323) | (529.093.336) | 530.658.424 |
| Промена во сметководствените политики | I1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | I2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено | II | 1.384.842.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | (325.090.323) | (529.093.336) | 530.658.424 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.363.997 | 1.363.997 |
| Добивка или загуба за претходната деловна година | III1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.363.997 | 1.363.997 |
| Несопственички промени во капиталот | III2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | III2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | III2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зголемување, намалување на акционерскиот капитал | IV1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IV2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IV4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (529.093.336) | 529.093.336 | - |
| Состојба на 31 декември претходната деловна година | V | 1.384.842.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | (854.183.659) | 1.363.997 | 532.022.421 |

Извештај за промени во капиталот (продолжува)

| Позиција | Број на позиција | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви | | | Откупени сопствени акции | Ревалоризацио на резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=1+2+7-8+9+10+11 |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година | VI | 1.384.842.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | (854.183.659) | 1.363.997 | 532.022.421 |
| Промена во сметководствените политики | VI1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | VI2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено | VII | 1.384.842.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | (852.819.662) | - | 532.022.421 |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.468.432 | 14.468.432 |
| Добивка или загуба за тековната деловна година | VIII1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.468.432 | 14.468.432 |
| Несопственички промени во капиталот | VIII2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | VIII2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | VIII2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | IX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал | IX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | IX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | IX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | IX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 31 декември тековната деловна година | X | 1.384.842.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | (852.819.662) | 14.468.432 | 546.490.853 |

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 27.04.2026 година

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски
 Генерален Директор



Емилија Милошевска
 Директор на
 Дирекција за финансии

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации

Друштвото за осигурување **Халк осигурување а.д.** Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија каде ги обавува своите деловни активности. Адресата на седиштето на Друштвото е ул. Мајка Тереза 1 – 2, Приземје, 1000 Скопје.

Друштвото за осигурување е основано во 2007 година од страна на единствениот акционер, Алб – сигурацион од Албанија. Во ноември 2017 сопственичката структура на Друштвото е променета кога сопственик на 90% од акционерскиот капитал станува Џ – Џ Технологија додека во јануари, 2019 година 100% од сопственоста на Друштвото премина во целосна сопственост и контрола на Халк Банка а.д. Скопје при што и називот на Друштвото се промени во Халк осигурување а.д. Скопје. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, крајно матично друштво е *Turkiye Halk Bankasi A.S.*

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно **65.12 – неживотно осигурување** согласно Националната класификација на дејности и истата, Друштвото ја врши организирано преку седиштето (Генерална дирекција) во Скопје и преку подружниците на територијата на Република Северна Македонија.

Во Република Северна Македонија Друштвото ја обавува својата дејност преку својата централа, односно генералната дирекција која се наоѓа на ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, 1000 Скопје – Центар, Република Македонија. Во рамките на Друштвото постојат четири главни сектори и тоа:

- Сектор за прием во осигурување и развој на продукти;
- Сектор за продажба
- Сектор за штети;
- Сектор за финансии и правни работи

Во склоп на Секторите Друштвото има формирано дирекции кои претставуваат организациони единици кои работат во состав и контрола на горенаведените Сектори.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување на моторни возила, имот и одговорност кон трети лица.

Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Северна Македонија и со состојба на 31 декември 2025 година вработува 147 лица (2024: 143 лица).

На 31 декември 2025 година, Управниот Одбор на друштвото се состои од:

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------|
| Претседател на Управен Одбор- | Ило Ристовски | - | 25.10.2022 |
| Член на Управниот Одбор- | Селин Шакарер | - | 25.10.2022 |
| Член на Управниот Одбор- | Игор Доневски | - | 25.10.2022 |

На 31 декември 2025 година, Надзорниот Одбор на друштвото се состои од:

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Претседател на Надзорен одбор | - | Џунејт Ејин |
| Член на Надзорен одбор | - | Дерја Хамза Сефери |
| Член на Надзорен одбор | - | Ибрахим Окан Чаглар |
| Член на Надзорен одбор | - | Саддетин Јилмаз |
| Независен Член на Надзорен одбор | - | Халил Ибрахим Јилдиз |
| Независен Член на Надзорен одбор | - | Мехмет Танриверди |

1. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, останата подзаконска регулатива како и интерните правилници на Друштвото. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување и подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Како резултат на воведувањето на нов Правилник за начинот на водење сметководство кој започна да се применува од 1 јануари 2025 година, Агенцијата ги ажурираше своите подзаконски акти и регулатива за финансиско известување и го водеде МСФИ 16 Наеми. Согласно регулативата на АСО, Друштвото е должно првично да го примени МСФИ 16 на 1 јануари 2025 година, користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап. Според овој пристап, споредбените информации не се преработуваат, односно се прикажани како што биле претходно објавени во согласност со МСС 17 и поврзаните толкувања, а кумулативниот ефект од првичната примена на МСФИ 16 е признаен во задржаната добивка на датумот на првичната примена.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември, 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во апсолутни износи во македонски Денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски Денар (МКД). Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен финансиските вложувања за тргување. Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи освен за промените во сметководствени политики кои произлегуваат од воведувањето на МСФИ 16 Наеми.

За влијанието на МСФИ 16 врз финансиските резултати и финансиската состојба на Друштвото, види белешки: 24 Административни трошоци, 10 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста и 16 Обврски.

Во 2024 година, вкупните плаќања од оперативните наеми на Друштвото како наемател во периодот на времетраење на наемот беа искажани во Билансот на успех како расходи за наеми според праволиниска основа во периодот на наемот.

Стандарди објавени кои се уште не се во примена

Како резултат на воведувањето на нов Правилник за начинот на водење сметководство кој започна да се применува од 1 јануари 2025 година и последователните измени, МСФИ 9 Финансиски инструменти и МСФИ 17 Договори за осигурување ќе започнат да се применуваат во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година.

Примената на новите стандарди се очекува да влијае на признанието, мерењето и обелоденувањето на договорите за осигурување и финансиските инструменти, со цел да се обезбедат транспарентни и споредливи финансиски извештаи. Според насоките од АСО, од 2025 година започнува транзициониот период за подготовка и имплементација на МСФИ 17. Друштвото во моментов го оценува влијанието на овој стандард врз финансиските извештаи. Друштвото го известува регулаторот за статусот на реализација на акцискиот план за имплементација на МСФИ 17.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.2 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за донесување на проценка за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 3.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

Официјалните девизни курсеви важечки на 31 декември кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

| Валута | 31.12.2025 – МКД | 31.12.2024 – МКД |
|--------|------------------|------------------|
| 1 EUR | 61,4950 | 61,4950 |

2.4 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба. Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 20%. Нематеријалните средства во подготовка не се амортизираат.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.5 Материјални средства

Признавање и мерење

Материјалните средства се состојат од недвижности и опрема. Недвижностите се евидентирани според нивната набавна вредност, утврдена по пат на примена документација (сметководствена вредност), намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби по обезвреднувања, доколку постојат. Сите останати ставки на материјални средства се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување, доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како "останати приходи/расходи" од дејноста во добивките и загубите.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

Депрецијација

Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период од периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средствата, освен доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Депрецијацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет век на употреба, како што следи:

| | |
|------------------|-----------|
| Градежни објекти | 40 години |
| Компјутери | 4 години |
| Мебел и опрема | 5 години |
| Моторни возила | 4 години |

Методите на депрецијација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.6 МСФИ 16 – Наеми

Во тековната година Друштвото за првпат го примени МСФИ 16 – Лизинг, кој е применлив за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

Стандардот воведува нов модел за сметководствено третирање на лизинг договорите и носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите. Со неговата примена:

- се укинува претходната класификација на закупите како оперативни и финансиски закупи кај закупопримачите;
- се воведува обврска за признавање на средство со право на користење (Right-of-use asset) и обврска по основ на лизинг на датумот на започнување на лизингот;
- исклучок од ова правило претставуваат краткорочните закупи и закупите на средства со ниска вредност, за кои може да се применат олеснувања од признавање.

Во однос на сметководствениот третман кај закуподавачите, барањата остануваат во голема мера непроменети во однос на претходниот стандард.

При транзицијата, Друштвото го примени стандардот на лизинг договорите кои претходно биле класифицирани како оперативни закупи согласно МСС 17, при што:

- беше признаена обврска по основ на лизинг на датумот на првична примена, измерена како сегашна вредност на преостанатите плаќања по лизинг, дисконтирани со инкременталната каматна стапка на позајмување на Друштвото на датумот на транзицијата;
- беше признаено средство со право на користење, пресметано според сметководствената вредност како стандардот да бил применуван од датумот на започнување на лизингот, но дисконтирано со инкременталната каматна стапка на позајмување на датумот на првична примена.

Со примената на МСФИ 16, Друштвото ја применува новата дефиниција на закуп и поврзаните насоки за сите договори склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година, независно дали Друштвото се јавува како закупопримач или закуподавач.

Како дел од подготовката за примената на стандардот, Друштвото спроведе проект за имплементација, при што беше утврдено дека:

- новата дефиниција на закуп нема значително влијание врз опфатот на договорите кои се класифицираат како лизинг договори;
- најголемото влијание произлегува од начинот на признавање во финансиските извештаи.

Поранешни оперативни закупи

За закупите кои претходно биле класифицирани како оперативни закупи согласно МСС 17, со примената на МСФИ 16 Друштвото:

- признава средства со право на користење и обврски по основ на закуп во извештајот за финансиска состојба, измерени по сегашна вредност на идните плаќања по лизинг;
- признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските по основ на лизинг во извештајот за сеопфатна добивка;
- ги класифицира плаќањата по лизинг во извештајот за парични текови на:дел за главнина, прикажан во рамките на паричните текови од финансиски активности;дел за камата, исто така прикажан во финансиски активности.

Средствата со право на користење се предмет на тестирање за безвреднување согласно МСС 36 – Обезвреднување на средства.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.7 Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради обезвреднување.

2.8 Финансиски инструменти

Класификација на финансиските средства

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски инструменти чувани за тргување се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото има вложувања во удели, класифицирани во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024, финансиските средства кои се чуваат до доспевање на Друштвото се состојат од вложувања во државни записи и државни обврзници.

Заеми и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното влошување. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, заемите и побарувањата се состојат од побарувања од осигуреници и останати побарувања, орочени депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувања во заеднички контролирани ентитети.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.8 Финансиски инструменти (продолжение)

Вложувања расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Обврските кон реосигурители, обврските по основ на осигурување и останатите обврски се евидентираат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски (вклучувајќи ги и финансиските средства и обврски по објективна вредност преку добивки и загуби) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Отпис на финансиските средства

Друштвото ги отпишува финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства или обврски Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги отпишува финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.9 Финансиски инструменти (продолжение)

Последователно мерење на финансиските средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на известување. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.10 Обезвреднување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од Билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги класифицира своите побарувања по основ на премија за осигурување, како и побарувањата по основ на регрес, во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

| Група на побарување | Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот | Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување) |
|---------------------|--|---|
| А | До 30 дена | 0% |
| Б | Од 31 до 60 дена | 10% - 30% |
| В | Од 61 до 120 дена | 31% - 50% |
| Г | Од 121 до 270 дена | 51% - 70% |
| Д | Од 271 до 365 дена | 71% - 90% |
| Ѓ | Над 365 дена | 100% |

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.10 Обезвреднување на финансиските средства (продолжение)

Согласно Правилникот, исправка на вредност во однос на побарувањата од правни лица против кои е покрената стечајна постапка е признаена во износ од 100% од вредноста на побарувањето.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира низ билансот на успех, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

2.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

2.12 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на домашното законодавство. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна законска или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни месечни нето плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

2.13 Тековен и одложен даночен расход

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.13 Тековен и одложен даночен расход (продолжение)

Одложениот данок произлегува од временските разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат временските разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временски разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположлива доволната оданочлива добивка.

Непризнатото одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

2.14 Минимален глобален данок

Минимален глобален данок претставува механизам на минимално ефективно оданочување со кој се обезбедува групите на поврзани друштва да бидат оданочени со најмалку 15% ефективна даночна стапка на ниво на јурisdикција.

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 3 на 3 јануари 2025 година.

Минимална ефективна даночна стапка од 15%, која се применува за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи над 750 милиони евра во најмалку две од последните четири финансиски години.

Доколку ефективната даночна стапка (Effective Tax Rate – ETR), пресметана како однос меѓу прилагодените опфатени даноци и квалификуваната нето добивка, е пониска од 15%, се пресметува дополнителен данок (top-up tax) до минималниот праг.

Со оглед дека Халк Групацијата го надминува овој праг, Друштвото како подружница беше обврзано да пресмета трошок за минимален глобален данок.

- Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 11,75%, со што утврдена обврска за минимален глобален данок од 446.157 денари.

2.15 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои содржат економски користи од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признаваат кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската од сегашната вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има, загуба од обезвредување на средствата поврзани со тој договор.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.16 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

2.17 Средства земени под наем-наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање, средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми.

2.18 Приходи

Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во Белешка 2.19.

Приходи од вложувања

Приходот од вложувања во финансиски средства се состои од приходи од камати, кои се признаваат земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка како и нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби.

Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на служжни штети. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.19 Расходи

Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

Трошоци за бонуси и попусти

Трошоците за бонуси претставуваат трошоци за постигнат добар технички резултат согласно условите во склучените договори за осигурување.

Трошоците за попусти претставуваат комерцијални попусти резултат на континуирана и/ или успешна деловна соработка, како и попусти за плаќање во рок согласно склучениот договор за осигурување.

Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување опфаќаат плати на вработени, провизија за агенти и брокери, трошоци за печатење на полиси и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување. Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

2.20 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот.

Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика, Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

2.21 Договори за осигурување

Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпорис.

Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпорис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.21 Договори за осигурување (продолжение)

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настани, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирањето износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат на континуирана основа.

Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Друштвото ги склучува договорите за реосигурување со реосигурителни брокери и го евидентира соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување, кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.22 Договори за осигурување (продолжение)

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување.

Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во добивките и загубите во периодот кога премијата од реосигурување доспева. Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување. На секој датум на известување се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректни трошоци, како на пример административните трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите. Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните маржи во приходите од поврзаните договори.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за запишани премии претставуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на известување.

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе произлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и другите побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

2.22 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице;

Поврзани лица се сметаат и лица кои се поврзани:

- а) како членови на потесно семејство;

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.22 Трансакции со поврзани страни (продолжение)

- б) како членови на орган на управување, надзорен орган или прокурист, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) како лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани;

2.23 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

Клучни извори на несигурност во оценките

Во продолжение се презентирани оценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Во Белешката 4 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. Како и да е, земајќи ја предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на известување се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови. Во почетните години на работењето на Друштвото во недостиг на информации за правење на реални проценки за развојот на штетите, користи повнимателни претпоставки.

3 Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета. Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите;

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на известување.

Методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби;

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за време траењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднувањето на спорни побарувања се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста клиентите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства.

4 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

4.1 Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото го извршува реосигурувањето со склучување на договори за реосигурување со реосигурителни брокери и го преотстапува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата кои што ги покриваат техничките резерви.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

| Усогласување на средствата со обврските | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|--------------------|
| Средства | | |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (1) | 28.548.962 | 25.384.724 |
| Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (2) | 553.002.000 | 509.001.000 |
| Обврзници, државни записи и други должнички хартии од вредност за кои гарантира РМ (3) | 479.320.502 | 365.921.018 |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Северна Македонија | 32.845.681 | 97.062.242 |
| Друг вид на вложување согласно правилата на АСО | - | - |
| Вкупно: | 1.093.717.145 | 997.368.984 |
| Вкупно нето технички резерви | | |
| Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурителот | 570.541.542 | 447.032.509 |
| Резерви за бонуси и попусти | 2.900.234 | 2.798.483 |
| Резерви за штети нето од делот на реосигурителот | 479.183.127 | 487.868.862 |
| Вкупно: | 1.052.624.903 | 937.699.854 |
| Усогласеност на средствата и обврските | 41.092.242 | 59.669.130 |

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото има вишок на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 229.524.027 денари.

Согласно образецот Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви (ВТР), друштвото прикажа покриеност од 103,9% т.е поголема покриеност на дозволените вложувања на средства во однос на техничките резерви во износ од 41.092.242 денари. Позитивната разлика е во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

Во следната табела се прикажани ограничувањата согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето за одделните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување во однос на вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, како и нивна споредба со остварените проценти:

| Видови дозволени вложувања | Дозволен процент (%) | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|------|------|
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки | 3 | 2,6 | 2,5 |
| Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ | 60 | 50,6 | 51,0 |
| Обврзници и други должнички хартии од вредност за кои гарантира РМ | 80 | 43,8 | 36,7 |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Северна Македонија | 20 | 3,0 | 9,7 |
| Друг вид на вложување согласно правилата на АСО (до 10/% од вредноста на НТР) | 10 | - | - |

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се вложени во депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народна банка на Република Северна Македонија согласно член 88 став (1) точка 2) од Законот, најмногу до 25% од вкупната вредност на средствата кои ги покриваат техничките резерви во поединечна банка. На 31 декември 2025 година и 2024 година, Друштвото нема вложувања во депозити во банки кои служат за покривање на капиталот.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главна оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покретието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и можноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Северна Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот. Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување. Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти. Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Северна Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот на територијата на Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон. Штетите и на имот и одговорност кон трети лица се пријавуваат во краток рок од настанување на истите. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети кој е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Здравствено осигурување

Карактеристики

Друштвото склучува договори за доброволно здравствено осигурување на осигуреници на територијата на Република Северна Македонија. Доброволното здравствено осигурување ги покрива сите медицински трошоци на осигуреникот, кои вклучуваат: болничко лекување во приватни клиници, амбулантско лекување во болнички и специјалистички здравствени установи, препишани лекови и превентивни прегледи. Управување со ризикот
Настанот што предизвикува штета како причина лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање.

Ризикот од договори за доброволно здравствено осигурување се управува главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое дејствува за да се осигура дека предмет на осигурување се само оние ризици кои се во согласност со политиката на Друштвото.

Осигурување на лица од последици на несреќен случај – незгода

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет од последици на несреќен случај, повремени попреченост за работа (дневен надомест) и влошено здравје за кое е потребно лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на осигурениците, класа на опасност, пол и возраст. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа која е непредвидлива и се случува неочекувано.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Настанот кој предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штетата се определува лесно. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, додека решавањето ќе заврши по комплетирање на лекувањето и комплетирање на потребната документација.

Општа одговорност

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност на територијата на Република Северна Македонија. Осигурувањето од одговорност ја покрива законската одговорност на осигуреникот за причинета штета, со смрт, повреда на телото или здравјето како и оштетување или уништување на предмети на трето лице, предизвикани од ненадеен и неочекуван штетен настан.

Управување со ризикот

Ризикот од секоја полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како: локација, сигурносни мерки и карактеристики на имотот и видот на дејноста на субјектот. Ризикот се управува преку избор на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство, а се поврзани со патувањето во странство, и тоа: здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување.

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети е поврзана со патување на осигурните лица, а бројот на пријавени е поголем во летниот период. Настанот кој предизвикува штета лесно се определува и во тој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање.

Развој на штети

Run off анализата се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото.

Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија. Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – вишок над покриеност на загуба за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

4.2 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите доспелани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

| 31 декември 2025 – Финансиски средства | Вложувања и побарувања | Чувани до доспевање | Вложувања за тргување | Вкупно |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | - | 479.320.502 | - | 479.320.502 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 554.421.358 | - | - | 554.421.358 |
| Финансиски вложувања за тргување | - | - | 32.845.681 | 32.845.681 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 11.526.158 | - | - | 11.526.158 |
| Средства од реосигурување | 105.160.000 | - | -- | 105.160.000 |
| Побарувања од осигуреници и останати побарувања | 212.948.869 | - | - | 212.948.869 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 29.357.542 | - | - | 29.357.542 |
| Средства | 913.4131.927 | 479.320.502 | 32.845.681 | 1.425.580.110 |

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

| 31 декември 2025 – Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Останати финансиски обврски |
|--|-----------------------------|
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување | 39.839.274 |
| Останати обврски | 102.088.970 |
| Обврски | 141.928.244 |

| 31 декември 2024 – Финансиски средства | Вложувања и побарувања | Чувани до доспевање | Вложувања за тргување | Вкупно |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | - | 365.921.018 | - | 365.921.018 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 510.443.604 | - | - | 510.443.604 |
| Финансиски вложувања за тргување | - | - | 97.062.242 | 97.062.242 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 12.170.579 | - | - | 12.170.579 |
| Средства од реосигурување | 48.047.854 | - | - | 48.047.854 |
| Побарувања од осигуреници и останати побарувања | 215.629.916 | - | - | 215.629.916 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 25.384.724 | - | - | 25.384.724 |
| Средства | 811.676.677 | 365.921.018 | 97.062.242 | 1.274.659.937 |

| 31 декември 2024 – Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Останати финансиски обврски |
|--|-----------------------------|
| Обврски од непосредни работи на осигурување | 5.039 |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување | 17.372.949 |
| Останати обврски | 90.197.657 |
| Обврски | 107.575.645 |

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања. Друштвото е изложено на ризик од каматни стапки првенствено од депозитите во банки кои се со променлива каматна стапка. Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)

Каматен ризик за годината завршена на 31 декември 2025 година

| Во денари | Вкупно | Инструменти со променлива каматна стапка | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 месеци до 1 година | Од 1 до 5 години | Повеќе од 5 години | Некаматосни |
|---|----------------------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Средства | 1.283.651.866 | 40.883.700 | - | - | 407.559.484 | 261.111.358 | 365.071.018 | 350.954.550 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 479.320.502 | - | - | - | 38.249.484 | 76.000.000 | 365.071.018 | - |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 554.421.358 | - | - | - | 369.310.000 | 185.111.358 | - | - |
| Финансиски вложувања за тргување | 32.845.681 | - | - | - | - | - | - | 32.845.681 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 11.526.158 | 11.526.158 | - | - | - | - | - | - |
| Средства од реосигурување | 105.160.000 | - | - | - | - | - | - | 105.160.000 |
| Побарувања од осигуреници и останати побарувања | 212.948.869 | - | - | - | - | - | - | 212.948.869 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 29.357.542 | 29.357.542 | - | - | - | - | - | - |
| Обврски | (141.928.244) | - | - | - | - | - | - | (141.928.244) |
| Обврски | (141.928.244) | - | - | - | - | - | - | (141.928.244) |
| Нето: | 1.141.723.622 | 40.883.700 | - | - | 407.559.484 | 261.111.358 | 365.071.018 | 67.098.062 |

Каматен ризик за годината завршена на 31 декември 2024 година

| Во денари | Вкупно | Инструменти со променлива каматна стапка | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 месеци до 1 година | Од 1 до 5 години | Повеќе од 5 години | Некаматосни |
|---|----------------------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Средства | 1.167.084.292 | 37.555.303 | - | - | 49.346.746 | 476.946.858 | 350.071.018 | 156.102.125 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 365.921.018 | - | - | - | - | 15.850.000 | 350.071.018 | - |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 510.443.604 | - | - | - | 49.346.746 | 461.096.858 | - | - |
| Финансиски вложувања за тргување | 97.062.242 | - | - | - | - | - | - | 97.062.242 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 12.170.579 | 12.170.579 | - | - | - | - | - | - |
| Средства од реосигурување | 48.047.854 | - | - | - | - | - | - | 48.047.854 |
| Побарувања од осигуреници и останати побарувања | 215.629.916 | - | - | - | - | - | - | 215.629.916 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 25.384.724 | 25.384.724 | - | - | - | - | - | - |
| Обврски | (107.575.645) | - | - | - | - | - | - | (107.575.645) |
| Обврски | (107.575.645) | - | - | - | - | - | - | (107.575.645) |
| Нето: | 1.059.508.647 | 75.110.606 | - | - | 49.346.746 | 476.946.858 | 350.071.018 | 145.588.722 |

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува финансиска загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

| Класи на финансиски средства – сметководствена вредност | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 479.320.502 | 365.921.018 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 554.421.358 | 510.443.604 |
| Финансиски вложувања за тргување | 32.845.681 | 97.062.242 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 11.526.158 | 12.170.579 |
| Средства од реосигурување | 105.160.000 | 48.047.854 |
| Побарувања | 212.948.869 | 215.629.916 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 29.357.542 | 25.384.724 |
| Вкупно: | 1.425.580.110 | 1.059.508.647 |

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и депозити во банка

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи предвид дека Друштвото вложува во државни записи, обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Реосигурувањето, Друштвото го извршува самостојно и ги склучува договорите за реосигурување со реосигурителни брокери и го претостатува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста на кредитен ризик од побарувањата по основ на осигурување е контролирана.

Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за ненаплатени премии е дадена во Белешка 9.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Северна Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

| Состојба на 31 декември 2025 | МКД | ЕУР | Вкупно |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Вкупно средства | 1.418.486.031 | 7.094.079 | 1.425.580.110 |
| Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 11.526.158 | - | 11.526.158 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 479.320.502 | - | 479.320.502 |
| Финансиски вложувања за тргување | 32.845.681 | - | 32.845.681 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 554.421.358 | - | 554.421.358 |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 105.160.000 | - | 105.160.000 |
| Побарувања | 205.854.790 | 7.094.079 | 212.948.869 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 29.357.542 | - | 29.357.542 |
| Вкупно обврски | 1.259.873.873 | 39.839.274 | 1.299.717.147 |
| Бруто технички резерви | 1.157.784.903 | - | 1.157.784.903 |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 102.088.970 | 39.839.274 | 141.928.244 |
| Разлика – неусогласена валутна структура | 158.612.158 | (32.745.195) | 125.866.963 |

| Состојба на 31 декември 2024 | МКД | ЕУР | Вкупно |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Вкупно средства | 1.267.221.202 | 7.438.735 | 1.274.659.937 |
| Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 12.170.579 | - | 12.170.579 |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 365.921.018 | - | 365.921.018 |
| Финансиски вложувања за тргување | 97.062.242 | - | 97.062.242 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 510.443.604 | - | 510.443.604 |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 48.047.854 | - | 48.047.854 |
| Побарувања | 208.577.616 | 7.052.300 | 215.629.916 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 24.998.289 | 386.435 | 25.384.724 |
| Вкупно обврски | 1.075.950.404 | 17.372.949 | 1.153.268.423 |
| Бруто технички резерви | 985.747.708 | - | 985.747.708 |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 90.202.696 | 17.372.949 | 107.575.645 |
| Разлика – неусогласена валутна структура | 191.270.798 | (9.934.214) | 121.391.514 |

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност за подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекуваното; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливи парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Анализа според доспевањето на средствата и обврските

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на доспевање, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи:

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Анализа според доспевањето на средствата и обврските (продолжение)

| 31 декември 2025 година | До 1 година | 1 – 3 години | 3 – 5 години | 5 – 10 години | 10 – 15 години | 15 – 20 години | 20 и повеќе години | Вкупно |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Вкупно средства | 787.871.576 | 261.111.358 | - | - | 365.071.018 | - | 11.526.158 | 1.425.580.110 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | - | - | - | - | - | - | 11.526.158 | 11.526.158 |
| Вложувања | 440.405.165 | 261.111.358 | - | - | 365.071.018 | - | - | 1.066.587.541 |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 105.160.000 | - | - | - | - | - | - | 105.160.000 |
| Побарувања | 212.948.869 | - | - | - | - | - | - | 212.948.869 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 29.357.542 | - | - | - | - | - | - | 29.357.542 |
| | | | | | | | | |
| Вкупно обврски | 1.299.713.147 | - | - | - | - | - | - | 1.299.713.147 |
| Бруто технички резерви | 1.157.784.903 | - | - | - | - | - | - | 1.157.784.903 |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 141.928.244 | - | - | - | - | - | - | 141.928.244 |
| Разлика – неусогласена рочна структура | (511.841.571) | 261.111.358 | - | - | 365.071.018 | - | 221.803.359 | 125.866.963 |

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Анализа според доспевањето на средствата и обврските (продолжение)

| 31 декември 2024 година | До 1 година | 1 – 3 години | 3 – 5 години | 5 – 10 години | 10 – 15 години | 15 – 20 години | 20 и повеќе години | Вкупно |
|--|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Вкупно средства | 539.965.849 | 461.001.000 | 95.858 | - | 350.071.018 | - | 212.942.744 | 1.564.076.469 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | - | - | - | - | - | - | 12.170.579 | 12.170.579 |
| Вложувања | 162.258.988 | 461.001.000 | 95.858 | - | 350.071.018 | - | 200.772.165 | 1.174.199.029 |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви | 48.047.854 | - | - | - | - | - | - | 48.047.854 |
| Побарувања | 215.629.916 | - | - | - | - | - | - | 215.629.916 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 25.384.583 | - | - | - | - | - | - | 25.384.583 |
| | | | | | | | - | |
| Вкупно обврски | 1.153.268.423 | - | - | - | - | - | - | 1.153.268.423 |
| Бруто технички резерви | 985.747.708 | - | - | - | - | - | - | 985.747.708 |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 107.575.645 | - | - | - | - | - | - | 107.575.645 |
| Разлика – неусогласена рочна структура | (613.302.574) | 461.001.000 | 95.858 | - | 350.071.018 | - | 212.942.744 | 410.808.046 |

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции.
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување.
- Пренесена нераспределена добивка.
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за одбитни:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување.
- Долгорочни нематеријални средства.
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување ќе се земат предвид следниве ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- Субординирани должнички инструменти;
- Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од **50%** од **основниот капитал**.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти.
- Вложувања на Друштвото во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение) 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Гарантен фонд

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето друштвото за осигурување треба да има капитал од 3.000.000 евра доколку врши работи на осигурување во оние класи на осигурување во групата на неживотно осигурување за кои има добиено дозвола .

Во текот на 2025 година Друштвото оствари добивка од работењето во износ од 14.468.432 денари, додека вкупниот капитал на Друштвото според пресметката на капиталот (образец КС) изнесува 414.009.027 денари (31 декември 2024 година: 415.094.567 денари). Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото има вишок на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 229.524.027 денари (31 декември 2024 година Друштвото има капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 230.609.567 денари).

Друштвото за осигурување работи на начин кој што овозможува во секое време да ги намира пристигнатите долгови (ликвидно), како и редовно да ги покрива сите свои обврски, кои што произлегуваат од оштетени побарувања.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на Друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност кое се пресметува со примена на методот – стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2025 изнесува 198.057.753 денари (31 декември 2024: 157.878.501 денари) и е прикажана во табелата подолу:

| | | 2025 | 2024 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Бруто полисирана премија | 1 | 1.194.363.887 | 957.397.070 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18 | 2 | 110.691.000 | 110.687.760 |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16 | 3 | 92.706.222 | 54.794.411 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300 | 4 | | |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300 | 5 | | |
| Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5]) | 6 | 203.397.222 | 165.482.171 |
| Бруто исплатени штети | 7 | 406.210.872 | 383.095.980 |
| Нето исплатени штети | 8 | 395.547.253 | 365.492.469 |
| Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал) | 9 | 0,97 | 0,95 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9]) | 10 | 198.057.753 | 157.878.157 |
| Референтен период (во години) | 11 | 3 | 3 |
| Бруто исплатени штети во референтниот период | 12 | 1.183.265.276 | 1.254.552.943 |
| Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период | 13 | 508.759.531 | 501.440.319 |
| Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период | 14 | 614.449.660 | 464.610.131 |
| Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]) | 15 | 359.191.716 | 430.461.044 |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26 | 16 | 93.389.846 | 111.917.624 |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23 | 17 | | |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300 | 18 | | |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300 | 19 | | |
| Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19]) | 20 | 93.389.846 | 111.917.624 |
| Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9]) | 21 | 90.938.228 | 106.774.936 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21])) | 22 | 198.057.753 | 157.878.157 |

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение) 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Капитал на Друштвото

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Врз основа на резултатите добиени заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото прикажува вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ од 215.951.274 денари (2024: 257.216.066 денари), при што се констатира дека Друштвото работи во согласност со членот 75 од Законот за супервизија за осигурување.

Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, што Друштвото го дефинира како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот. Друштвото не е изложено на надворешни влијанија за промени на капиталот. Во текот на годината немаше материјални промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

| | Ознака | 2025 | 2024 |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) | I | 414.009.027 | 415.094.567 |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | I1 | 1.384.842.083 | 1.384.842.083 |
| Премии од емитирани обични акции | I2 | - | - |
| Законски и статутарни резерви | I3 | - | - |
| Пренесена нераспределена добивка | I4 | - | - |
| Нераспределена добивка од тековната година | I5 | - | - |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување | I6 | - | - |
| Долгорочни нематеријални средства | I7 | 118.013.394 | 115.563.857 |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година | I8 | 852.819.662 | 854.183.659 |
| Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал | II | - | - |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | II1 | - | - |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции | II2 | - | - |
| Субординирани должнички инструменти | II3 | - | - |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање | II4 | - | - |
| Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. | III | 414.009.027 | 415.094.567 |
| Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) | IV | - | - |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот | IV1 | - | - |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО | IV2 | - | - |
| КАПИТАЛ I + II - IV | V | 414.009.027 | 415.094.567 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) | VI1 | 198.057.753 | 157.878.501 |
| Капитал | VI3 | 414.009.027 | 415.094.567 |
| Гарантен фонд* | VI4 | 184.485.000 | 184.485.000 |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4) | VI5 | 229.524.027 | 230.609.567 |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6 | 215.951.274 | 257.216.066 |

4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение) 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието од промената на одредени клучни варијабли врз загубата за годината и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2025 и 2024 година се презентирани подолу:

| 2025 | Добивка за годината | Капитал и резерви | Потребно ниво на маргина на солвентност | Коефициент на покриеност | Промена на коефициент на покриеност |
|---|---------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Тековна позиција на капиталот | 14.468.432 | 414.009.027 | 198.057.753 | 216 | |
| Принос од вложувања +2% | 15.268.277 | 429.277.304 | 198.057.753 | 224 | 4% |
| Принос од вложувања -2% | 13.668.586 | 400.340.441 | 198.057.753 | 223 | -1% |
| 5% зголемување на настанати штети | -2.216.131 | 411.792.896 | 198.057.753 | 207 | -7% |
| 5% намалување на настанати штети | 31.507.038 | 445.516.065 | 198.057.753 | 241 | 16% |
| 2% зголемување на административни трошоци и провизија | 9.844.373 | 404.164.654 | 198.057.753 | 219 | -9% |
| 2% намалување на административни трошоци и провизија | 19.092.489 | 433.101.516 | 198.057.753 | 228 | 4% |

| 2024 | Добивка за годината | Капитал и резерви | Потребно ниво на маргина на солвентност | Коефициент на покриеност | Промена на коефициент на покриеност |
|---|---------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Тековна позиција на капиталот | 1.363.997 | 415.094.567 | 157.878.501 | 264 | |
| Принос од вложувања +2% | 2.057.646 | 413.730.570 | 157.878.501 | 263 | 0% |
| Принос од вложувања -2% | 811.703 | 413.036.921 | 157.878.501 | 262 | 0% |
| 5% зголемување на настанати штети | (14.458.950) | 414.282.864 | 157.878.501 | 253 | -3% |
| 5% намалување на настанати штети | 16.695.128 | 429.553.517 | 157.878.501 | 283 | 12% |
| 2% зголемување на административни трошоци и провизија | (1.513.118) | 398.399.439 | 157.878.501 | 251 | -11% |
| 2% намалување на административни трошоци и провизија | 5.043.790 | 416.607.685 | 157.878.501 | 267 | 6% |

Претпоставка при анализата е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла.

5. Објективна вредност

5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Прифатената сметководствена рамка бара финансиските средства и обврски да се групираат во три нивоа според значајноста на влезните податоци користени при мерењето на нивната објективна вредност.

Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;

Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и

Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

| 2025 година | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Вкупно |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Средства | | | | |
| Финансиски вложувања за тргување | 32.845.681 | - | - | 32.845.681 |
| 2024 година | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Вкупно |
| Средства | | | | |
| Финансиски вложувања за тргување | 97.062.242 | - | - | 97.062.242 |

5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

| | Сметководствена вредност | | Објективна вредност | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Средства | | | | |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 479.320.502 | 365.921.018 | 479.320.502 | 365.921.018 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 554.421.358 | 510.443.604 | 554.421.358 | 510.443.604 |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 11.526.158 | 12.170.579 | 11.526.158 | 12.170.579 |
| Средства од реосигурување | 105.160.000 | 48.047.854 | 105.160.000 | 48.047.854 |
| Побарувања | 212.948.869 | 215.629.916 | 212.948.869 | 215.629.916 |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 29.357.542 | 25.384.724 | 29.357.542 | 25.384.724 |
| Вкупни средства | 1.179.785.560 | 1.177.597.695 | 1.179.785.560 | 1.177.597.695 |
| Обврски | | | | |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски | 141.928.244 | 107.575.645 | 141.928.244 | 107.575.645 |
| Обврски по основ на финансиски вложувања | - | - | - | - |
| Вкупно обврски | 141.928.244 | 107.575.645 | 141.928.244 | 107.575.645 |

5. Објективна вредност (продолжение)

5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжение)

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

Депозити, заеми и останати пласмани

Сметководствената вредност на депозити, заеми и останати пласмани соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат депозити со краток рок на достасување.

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Побарувања

Побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради безвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати обврски

Објективната вредност на останатите обврски соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

6. Нематеријални средства

| | Софтвер и програми за работа | Софтвер во подготовка | Вкупно |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Набавна вредност | | | |
| На 1 јануари 2024 година | 34.617.436 | 56.325.654 | 90.943.090 |
| Набавки во текот на годината | 63.034.858 | - | 63.034.858 |
| Трансфер | 56.325.654 | (56.325.654) | - |
| На 31 декември 2024 година | 153.977.948 | - | 153.977.948 |
| Набавки во текот на годината | 39.282.567 | - | 39.282.567 |
| Расходување и оттуѓување | (6.457.500) | - | (6.457.500) |
| На 31 декември 2025 година | 186.803.015 | - | 186.803.015 |
| Акумулирана амортизација | | | |
| На 1 јануари 2024 година | 17.719.611 | - | 17.719.611 |
| Амортизација за годината | 20.694.480 | - | 20.694.480 |
| На 31 декември 2024 година | 38.414.091 | - | 38.414.091 |
| Амортизација за годината | 32.640.074 | - | 32.640.074 |
| Расходување и оттуѓување | (2.264.544) | - | (2.264.544) |
| На 31 декември 2025 година | 68.789.621 | - | 68.789.621 |
| Нето евидентирана вредност | | | |
| На 1 јануари 2024 | 16.897.825 | - | 16.897.825 |
| На 31 декември 2024 | 115.563.857 | - | 115.563.857 |
| На 31 декември 2025 | 118.013.394 | - | 118.013.394 |

7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2025 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 11.526.158 денари (2024: 12.170.579 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании.

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебна сметка во банка.

Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

8. Останати финансиски вложувања

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|--------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 479.320.502 | 365.921.018 |
| Финансиски вложувања за тргување | 32.845.681 | 97.062.242 |
| Депозити, заеми и останати пласмани | 554.421.358 | 510.443.604 |
| Вкупно | 1.066.587.541 | 973.426.864 |

| 8.1 Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување од една година-државни записи | 38.249.484 | - |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година-државни обврзници | 441.071.018 | 365.921.018 |
| | 479.320.502 | 365.921.018 |
| Котирани | - | - |
| Некотирани | 479.320.502 | 365.921.018 |
| Вкупно | 479.320.502 | 365.921.018 |

Вложувањата кои се чуваат до достасување претставуваат државни записи и државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија, кои доспеваат во период од една до петнаесет години и носат камата од 2,5%-6,15% на годишно ниво (2024: 2,5%-6,15%).

8. Останати финансиски вложувања (продолжение)

| 8.2 Финансиски вложувања за тргување | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Удели во инвестициски фондови | 32.845.681 | 97.062.242 |
| Вкупно | 32.845.681 | 97.062.242 |

| 8.3 Депозити, заеми и останати пласмани | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат до 1 година | - | 6.000.000 |
| во денари – каматна стапка (2024: 2.8%) | - | 6.000.000 |
| во странска валута | - | - |
| Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат над 1 година | 553.002.000 | 503.001.000 |
| во денари – каматна стапка 3% - 3,9% (2024: 2,5% - 3,9%) | 553.002.000 | 503.001.000 |
| во странска валута | - | - |
| Вкупно | 553.002.000 | 509.001.000 |
| 8.4 Останати пласмани | 1.419.358 | 1.442.604 |
| Вкупно | 554.421.358 | 510.443.604 |

Во позицијата Останати пласмани се вклучени наменски депозити кои претставуваат обезбедување на побарувањата за дадени банкарски гаранции од Халк Банка АД Скопје.

9. Побарувања

| | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| 9.1 Побарувања од непосредни работи на осигурување | | |
| Побарувања осигуреници | 230.247.788 | 243.274.335 |
| Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници | (73.065.459) | (81.111.157) |
| Побарувања од осигуреници | 157.182.329 | 162.163.178 |
| Побарувања од застапници и посредници | 20.208.711 | 23.199.424 |
| Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од застапници и посредници | (14.494.785) | (13.498.645) |
| Побарувања од застапници и посредници | 5.713.926 | 9.700.779 |
| Вкупно побарувања од непосредни работи на осигурување | 162.896.255 | 171.863.957 |
| 9.2 Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | | |
| Побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување | 14.358.373 | 7.052.300 |
| Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања по основ на учество во надомест на штети и останатите побарувања | (7.264.294) | - |
| Вкупно побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | 7.094.079 | 7.052.300 |
| 9.3 Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | | |
| Побарувања по основ на регрес | 28.813.774 | 29.121.344 |
| Побарувања по основ на провизија од реосигурување | 6.467.710 | 9.383.913 |
| Побарувања по основ на дадени аванси за штети | 4.322.390 | 4.322.390 |
| Останати побарувања | 2.201.513 | 2.233.569 |
| Намалено за: Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи на осигурување | (28.813.774) | (37.809.544) |
| Вкупно останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 12.991.613 | 7.251.672 |
| Побарувања по основ на камати од Национално биро за осигурување | 416.201 | 366.748 |
| Побарувања по основ на камати од останати финансиски вложувања | 29.290.340 | 14.534.065 |
| Вкупно побарувања по основ на финансиски вложувања | 29.706.541 | 14.900.813 |
| Побарувања од вработени | 4.733 | 96.343 |
| Побарувања од купувачи | 49.200 | 49.200 |
| Останати побарувања | 10.365.398 | 14.415.631 |
| Намалено за: Исправка на вредноста на останати побарувања | (10.158.398) | - |
| Останати побарувања | 260.381 | 14.561.174 |
| Вкупно останати побарувања | 42.958.535 | 36.713.659 |
| Вкупно побарувања | 212.948.869 | 215.629.916 |

Во позицијата Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување се вклучени побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување.

Анализата на старосната структура на побарувањата од непосредни работи на осигурување со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи (во денари):

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година

Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

| Рочност | 2025 | | | 2024 | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Бруто | Исправка | Нето | Бруто | Исправка | Нето |
| до 30 дена | 24.187.658 | - | 24.187.658 | 25.621.414 | - | 25.621.414 |
| 31-60 дена | 13.662.769 | (1.366.277) | 12.296.492 | 15.310.333 | (1.531.034) | 13.779.299 |
| 61-120 дена | 14.842.190 | (4.601.079) | 10.241.111 | 18.498.214 | (5.734.446) | 12.763.768 |
| 121-270 дена | 22.300.171 | (11.373.088) | 10.927.083 | 31.500.849 | (16.065.433) | 15.435.416 |
| 271-365 дена | 7.832.696 | (5.561.213) | 2.271.483 | 9.246.945 | (6.565.330) | 2.681.615 |
| Над 365 дена | 64.658.767 | (64.658.767) | 0 | 64.712.922 | (64.712.922) | - |
| Доспеани побарувања | 147.484.251 | (87.560.424) | 59.923.827 | 164.890.677 | (94.609.165) | 70.281.512 |
| Недоспеани побарувања | 102.972.428 | - | 102.972.428 | 101.583.082 | - | 101.582.082 |
| Вкупно: | 250.456.679 | (87.560.424) | 162.896.255 | 266.473.759 | (94.609.165) | 171.863.957 |

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од непосредни работи на осигурување во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

| Категорија | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| На 1 јануари | 94.609.802 | 94.991.804 |
| Дополнителна исправка за годината | 996.140 | 14.659.868 |
| (Ослободување на исправка за годината) | (8.045.698) | (8.201.347) |
| Отпис на побарувања по договори за осигурување | - | (6.840.523) |
| На 31 декември | 87.560.244 | 94.609.802 |

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од работи на соосигурување и реосигурување во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

| Категорија | 2025 | 2024 |
|--|------------------|----------|
| На 1 јануари | - | - |
| Дополнителна исправка за годината на побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | 7.264.294 | - |
| (Ослободување) за годината на побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | - | - |
| На 31 декември | 7.264.294 | - |

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од непосредни работи на осигурување во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

| Категорија | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| На 1 јануари | 29.121.344 | 29.445.282 |
| Дополнителна исправка за годината на побарувања од непосредни работи на осигурување (Белешка 26) | - | - |
| (Ослободување) за годината на побарувања од непосредни работи на осигурување (Белешка 26) | (307.570) | (323.938) |
| На 31 декември | 28.813.774 | 29.121.344 |

Движењето на сметката на резервирањата од останати побарувања во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

| Категорија | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|------------------|
| На 1 јануари | 8.688.200 | 7.561.949 |
| Дополнителна исправка за годината на останати побарувања (Белешка 26) | 10.158.950 | 1.126.251 |
| (Ослободување) за годината на останати побарувања (Белешка 26) | (8.688.200) | - |
| На 31 декември | 10.158.950 | 8.688.200 |

10. Материјални средства кои служат за вршење на дејноста

Во долунаведениот преглед, групно се прикажува вредноста на градежните објекти, опремата, ситниот инвентар (со век на употреба подолг од 12 месеци), останатите материјални средства кои служат за вршење на дејноста на Друштвото, како и исправката на нивната вредност (обезвреднување и амортизација).

Согласно инструкциите и регулативата на АСО, Друштвото го примени МСФИ 16 Наеми, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година за лизинг договори кои претходно биле класифицирани како оперативни лизинг договори.

Ефектите од примената на новите и изменетите стандарди, се признаени во почетните салда на средствата, обврските и главнината во текот на 2025 година, во согласност со релевантните преодни одредби на поединечните стандарди.

| Набавна вредност | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | | | МЕБЕЛ И ОПРЕМА | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | Средства со право на користење | Вкупно градежни објекти | Мебел и економски инвентар | Компјутерска и телекомуникациска опрема | Опрема за транспорт | Други средства за работа | Вложувања во туѓ имот | Вкупно мебел и опрема |
| На 1 јануари 2024 година | 195.543.838 | - | 195.543.838 | 38.633.224 | 19.503.084 | 14.001.844 | 8.908.057 | 11.262.855 | 92.309.064 |
| Набавки во текот на годината | - | - | - | 1.909.742 | 2.207.899 | - | - | - | 4.117.641 |
| Расходувања и отуѓувања | - | - | - | (728.367) | (994.167) | - | (51.712) | - | (1.774.246) |
| На 31 декември 2024 година | 195.543.838 | - | 195.543.838 | 39.814.599 | 20.716.816 | 14.001.844 | 8.856.345 | 11.262.855 | 94.652.459 |
| На 1 јануари 2025 година | 195.543.838 | - | 195.543.838 | 39.814.599 | 20.716.816 | 14.001.844 | 8.856.345 | 11.262.855 | 94.652.459 |
| На 1 јануари 2025 година (со примена на МСФИ 16) | 195.543.838 | 27.264.154 | 222.807.992 | 39.814.599 | 20.716.816 | 14.001.844 | 8.856.345 | 11.262.855 | 317.460.451 |
| Набавки во текот на годината | 4.759.178 | 7.523.161 | 12.282.339 | 1.608.461 | 959.893 | - | - | - | 2.568.354 |
| Расходувања и отуѓувања | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На 31 декември 2025 година | 200.303.016 | 34.787.315 | 235.090.331 | 41.423.060 | 21.676.709 | 14.001.844 | 8.856.345 | 11.262.855 | 332.311.144 |

Друштво за осигурување Халк осигурување а. д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година

Сите износи се во МКД освен доколку не е поинаку наведено

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| Акумулирана амортизација | | | | | | | | | | |
| На 1 јануари 2024 година | 2.036.915 | - | 2.036.915 | 32.361.058 | 17.319.326 | 9.510.303 | 6.105.210 | 4.018.576 | 69.314.473 | |
| Депрецијација за годината | 4.905.337 | - | 4.905.337 | 4.026.391 | 1.455.384 | 2.293.077 | 1.407.280 | 985.549 | 10.167.681 | |
| Расходувања и отуѓувања | - | - | - | (728.367) | (994.167) | | (51.712) | - | (1.774.246) | |
| На 31 декември 2024 година | 6.942.252 | - | 6.942.252 | 35.659.082 | 17.780.543 | 11.803.380 | 7.460.778 | 5.004.125 | 77.707.908 | |
| На 1 јануари 2025 година | 6.942.252 | - | 6.942.252 | 35.659.082 | 17.780.543 | 11.803.380 | 7.460.778 | 5.004.125 | 77.707.908 | |
| Депрецијација за годината | 4.888.596 | 6.553.066 | 11.441.662 | 2.260.582 | 1.235.631 | 1.113.974 | 628.011 | 1.126.307 | 6.364.505 | |
| Расходувања и отуѓувања | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| На 31 декември 2025 година | 11.830.848 | 6.553.066 | 18.383.914 | 37.919.664 | 19.016.174 | 12.917.354 | 8.088.789 | 6.130.432 | 84.072.413 | |
| | | | | | | | | | | |
| Нето сметководствена вредност | | | | | | | | | | |
| На 1 јануари 2024 година | 193.506.923 | - | 193.506.923 | 2.183.758 | 2.183.758 | 4.491.541 | 2.802.847 | 7.244.279 | 22.994.591 | |
| На 31 декември 2024 година | 188.601.586 | - | 188.601.586 | 4.155.517 | 2.936.273 | 2.198.464 | 1.395.567 | 6.258.730 | 16.944.551 | |
| На 31 декември 2025 година | 188.472.168 | 28.234.249 | 216.706.417 | 3.503.396 | 2.660.535 | 1.084.490 | 767.556 | 5.132.423 | 13.148.400 | |

Хипотека / залог врз недвижности и опрема

На 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема дадена под хипотека/залог недвижности и опрема и истите во целост се користат за вршење на дејноста на Друштвото.

11. Парични средства и останати парични еквиваленти

| | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Парични средства во банка | | |
| - Во денари | 28.548.962 | 24.956.253 |
| - Во странска валута | - | 428.471 |
| Парични средства во благајна | - | 49.992 |
| Останати парични средства | 808.580 | - |
| Парични средства и останати парични еквиваленти | 29.357.542 | 25.384.724 |

12. Одложени трошоци на стекнување

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, одложените трошоци за стекнување по класи на осигурување (состојба) се како што следи:

| Класи на осигурување | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|-------------------|
| Осигурување од незгода | 6.405.216 | 4.732.523 |
| Здравствено осигурување | 4.877.092 | 1.419.177 |
| Осигурување на моторни возила - каско | 18.599.596 | 16.751.189 |
| Осигурување на шински возила - каско | - | - |
| Осигурување на воздухоплови - каско | - | - |
| Каско осигурување на пловни објекти | 21.934 | 25.648 |
| Осигурување на стока во превоз- транспорт | 365.261 | 5.081 |
| Осигурување на имот од пожар и други опасности и други осигурувања на имот | 9.771.320 | 6.608.509 |
| Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 49.505.505 | 47.419.165 |
| Осигурувања од одговорност во воздушниот сообраќај | - | - |
| Осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти | 53.673 | 31.533 |
| Осигурување од одговорност | 1.723.267 | 1.037.365 |
| Осигурување на кредити | 37.521.657 | 7.551.559 |
| Осигурување на емство гаранција | 9.047 | 8.684 |
| Осигурување на финасиски губитоци | 251.589 | 192.801 |
| Осигурување на правна помош | - | - |
| Осигурување на туристички помош | 1.097.999 | 884.385 |
| Вкупно | 130.203.156 | 86.667.619 |

Промените на одложените трошоци за стекнување во текот на 2025 и 2024 година се прикажани во трошоците за стекнување (Белешка 23).

13. Капитал и резерви

На 31 декември 2025 година акционерскиот капитал се состои од 2.250.000 обични акции, целосно платени, со номинална вредност од 10 евра по акција (2024: 2.250.000 обични акции).

Во 2025 година, Друштвото е во согласност со пропишаните закони и подзаконски прописи во однос на адекватноста на капиталот (член 15 од Законот за супервизија на осигурувањето). Со состојба на 31.12.2025 акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 22.500.000 евра (2024: 22.500,000 евра) .

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција.

Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Според евиденцијата од Централен депозитар на хартии од вредност – акционерска книга, како и согласно финансиската трансакција за влез на единствен стратешки капитал, правниот субјект е во целосна сопственост на Халк банка а. д. Скопје (100%).

Законски и статутарни резерви

Според законската регулатива Друштвото пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024, Друштвото нема евидентирано резерва за сигурност.

Во текот на 2025 и 2024, Друштвото нема исплатено дивиденда.

14. Бруто технички резерви

| | 2025 | | | 2024 | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Бруто | Рео | Нето | Бруто | Рео | Нето |
| Преносна премија | 646.125.138 | (75.583.596) | 570.541.542 | 481.508.906 | (34.476.397) | 447.032.509 |
| Бруто резерви за преносни премии | 646.125.138 | (75.583.596) | 570.541.542 | 481.508.906 | (34.476.397) | 447.032.509 |
| Пријавени штети | 246.271.246 | (22.240.196) | 224.031.050 | 250.169.943 | (6.073.558) | 244.096.385 |
| Настанати но непријавени штети | 238.497.573 | (7.336.208) | 231.161.365 | 226.148.851 | (7.497.899) | 218.650.952 |
| Резерви за индиректни трошоци | 14.576.178 | - | 14.576.178 | 13.431.250 | - | 13.431.250 |
| Резерви за директни трошоци | 9.414.534 | - | 4.977.844 | 11.690.275 | - | 11.690.275 |
| Бруто резерви за штети | 508.759.531 | (29.576.404) | 479.183.127 | 501.440.319 | (13.571.457) | 487.868.862 |
| Бруто резерви за бонуси и попусти | 2.900.234 | - | 2.900.234 | 2.798.483 | - | 2.798.483 |
| Состојба на 31 декември | 1.157.784.903 | (105.160.000) | 1.052.624.903 | 985.747.708 | (48.047.854) | 937.699.854 |

Движење на резерви за штети

| Година | 2025 | | | 2024 | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Бруто | Рео | Нето | Бруто | Рео | Нето |
| Состојба на 1 јануари | 501.440.319 | (13.571.457) | 487.868.862 | 529.660.883 | (22.788.966) | 506.871.917 |
| Настанати и пријавени штети | (3.898.697) | (16.166.637) | (20.065.334) | (11.348.337) | 2.817.149 | (8.531.188) |
| Настанати, но непријавени штети | 12.348.721 | 161.690 | 12.510.411 | (12.488.719) | 6.400.360 | (6.088.359) |
| Резерви за индиректни трошоци | 1.144.928 | - | 1.144.928 | 116.648 | - | 116.648 |
| Резерви за директни трошоци | (2.275.740) | - | (2.275.740) | (4.500.156) | - | (4.500.156) |
| Состојба на 31 декември | 508.759.531 | (29.576.404) | 479.183.127 | 501.440.319 | (13.571.457) | 487.868.862 |

14. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење во преносната премија и резервите за штети по класи во 2025 година

| | Преносна премија | | | Резерви за штети | | | Вкупно резерви | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Бруто | Рео | Нето | Бруто | Рео | Нето | Бруто | Рео | Нето |
| Осигурување од незгода | 41.084.859 | - | 41.084.859 | 29.040.660 | - | 29.040.660 | 70.125.519 | - | 70.125.519 |
| Здравствено осигурување | 52.876.024 | - | 52.876.024 | 4.542.316 | - | 4.542.316 | 57.418.339 | - | 57.418.339 |
| Каско | 93.811.365 | - | 93.811.365 | 51.382.911 | 97.412 | 51.285.499 | 145.194.275 | 97.412 | 145.096.863 |
| Каско шински | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Каско воздухоплови | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Каско пловни | 119.515 | 27.486 | 92.029 | - | - | - | 119.515 | 27.486 | 92.029 |
| Осигурување на стока во превоз | 3.041.702 | 2.501.489 | 540.213 | 340.827 | 226.099 | 114.728 | 3.382.529 | 2.727.588 | 654.941 |
| Осигурување на имот од пожар | 46.681.314 | 23.098.466 | 23.582.849 | 4.743.990 | 613.884 | 4.130.105 | 51.425.304 | 23.712.350 | 27.712.954 |
| Други осигурувања на имот | 40.908.734 | 20.441.252 | 20.467.482 | 5.578.269 | 224.924 | 5.353.346 | 46.487.003 | 20.666.175 | 25.820.828 |
| Задолжителни осигурувања од моторни возила | 205.776.950 | 3.601.760 | 202.175.189 | 394.101.210 | 11.338.492 | 382.762.716 | 599.878.159 | 14.940.252 | 584.937.907 |
| Одговорност воздухоплови | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одговорност пловни | 257.155 | - | 257.155 | - | - | - | 257.155 | - | 257.155 |
| Општа Одговорност | 21.590.320 | 18.146.766 | 3.443.554 | 18.921.137 | 17.075.593 | 1.845.544 | 40.511.457 | 35.222.358 | 5.289.098 |
| Кредити | 125.552.795 | - | 125.552.795 | - | - | - | 125.552.795 | - | 125.552.795 |
| Гаранции | 85.214 | - | 85.214 | - | - | - | 85.214 | - | 85.214 |
| Финансиски загуби | 8.253.724 | 7.766.377 | 487.346 | - | - | - | 8.253.724 | 7.766.378 | 487.345 |
| Правна | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Патничко осигурување | 6.085.468 | - | 6.085.468 | 3.008.447 | - | 3.008.447 | 9.093.915 | - | 9.093.915 |
| Вкупно | 646.125.138 | 75.583.596 | 570.541.542 | 511.659.765 | 29.576.404 | 482.083.361 | 1.157.784.903 | 105.160.000 | 1.052.624.903 |

14. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење во преносната премија и резервите за штети по класи во 2024 година

| | Преносна премија | | | Резерви за штети | | | Вкупно резерви | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Бруто | Рео | Нето | Бруто | Рео | Нето | Бруто | Рео | Нето |
| Осигурување од незгода | 36.726.460 | - | 36.726.460 | 23.285.536 | - | 23.285.536 | 60.011.996 | - | 60.011.996 |
| Здравствено осигурување | 43.725.777 | - | 43.725.777 | 5.513.363 | - | 5.513.363 | 49.239.140 | - | 49.239.140 |
| Каско | 101.446.938 | - | 101.446.938 | 50.338.713 | 1.519.450 | 48.819.262 | 151.785.651 | 1.519.450 | 150.266.201 |
| Каско шински | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Каско воздухоплови | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Каско пловни | 138.222 | 27.479 | 110.743 | - | - | - | 138.222 | 27.479 | 110.743 |
| Осигурување на стока во превоз | 2.507.885 | 2.171.412 | 336.473 | 234.947 | 148.674 | 86.273 | 2.742.832 | 2.320.086 | 422.746 |
| Осигурување на имот од пожар | 33.750.006 | 13.664.101 | 20.085.905 | 9.652.794 | 2.854.513 | 6.798.281 | 43.402.800 | 16.518.614 | 26.884.186 |
| Други осигурувања на имот | 25.986.808 | 8.533.317 | 17.453.491 | 6.654.463 | 2.431.330 | 4.223.133 | 32.641.271 | 10.964.647 | 21.676.624 |
| Задолжителни осигурувања од моторни возила | 196.675.174 | 4.454.827 | 192.220.347 | 403.454.786 | 5.649.741 | 397.805.045 | 600.129.960 | 10.104.568 | 590.025.393 |
| Одговорност воздухоплови | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одговорност пловни | 194.525 | - | 194.525 | - | - | - | 194.525 | - | 194.525 |
| Општа Одговорност | 7.827.320 | 4.749.020 | 3.078.300 | 2.780.108 | 967.749 | 1.812.360 | 10.607.429 | 5.716.769 | 4.890.660 |
| Кредити | 25.805.551 | - | 25.805.551 | - | - | - | 25.805.551 | - | 25.805.551 |
| Гаранции | 73.166 | - | 73.166 | - | - | - | 73.166 | - | 73.166 |
| Финансиски загуби | 1.906.921 | 876.241 | 1.030.680 | - | - | - | 1.906.921 | 876.241 | 1.030.680 |
| Правна | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Патничко осигурување | 4.744.150 | - | 4.744.150 | 2.324.092 | - | 2.324.092 | 7.068.242 | - | 7.068.242 |
| Вкупно | 481.508.906 | 34.476.397 | 447.032.509 | 504.238.802 | 13.571.458 | 490.667.344 | 985.747.708 | 48.047.854 | 937.699.854 |

15. Останати резерви

| | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|------------------|
| Резевирања за отпремнина, јубилејни награди и неискористени денови од одмор | 7.389.789 | 7.209.930 |
| Останати резерви и резерви за судски спорови | 4.112.510 | 1.149.458 |
| Вкупно останати резерви | 11.502.299 | 8.359.388 |

Движењето на резевирањата за отпремнина, јубилејни награди и неискористени денови од одмор е како што следи:

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| На 1 јануари | 7.209.930 | 7.412.070 |
| Дополнителни резевирања во текот на година | 1.510.001 | 1.602.710 |
| (Ослободување на резевирањата во текот на годината) | (1.330.142) | (1.804.850) |
| На 31 декември | 7.389.789 | 7.209.930 |

Движењето на резевирањата за судски спорови во текот на 2025 и 2024 е како што следи:

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| На 1 јануари | 1.149.458 | 2.104.128 |
| Дополнителни резевирања во текот на година | 17.898.213 | - |
| (Ослободување на резевирањата во текот на годината) | (14.935.161) | (954.670) |
| На 31 декември | 4.112.510 | 1.149.458 |

16. Обврски

| | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Обврски спрема осигуреници | - | 5.039 |
| 1. Обврски спрема осигуреници | - | 5.039 |
| Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 39.839.274 | 17.372.949 |
| 2. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување | 39.839.274 | 17.372.949 |
| Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето | 15.305.238 | 17.895.222 |
| Обврски по основ на противпожарен придонес | 7.059.162 | 9.293.004 |
| Обврски по основ придонес - фонд за здравство | 1.922.522 | 2.519.184 |
| Обврски по основ на придонес безбедност на сообраќајот | 10.978.019 | 8.661.590 |
| Останати обврски спрема НБО | 101.201 | 130.728 |
| Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила | - | 796.462 |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 35.366.142 | 39.296.190 |
| 4. Обврски по основ на финансиски вложувања | 755.991 | 1.713.499 |
| Обврски спрема добавувачи | 9.200.093 | 11.944.960 |
| Обврски спрема органи за управување | 731.850 | 731.850 |
| Обврски по основ на плати за вработени | 10.919.228 | 10.486.091 |
| Обврски по договори на дело` | 121.663 | 48.677 |
| Останати краткорочни обврски | 15.814.299 | 25.976.390 |
| Обврски за глобален минимален данок | 446.157 | - |
| Обврски за наем | 28.733.547 | - |
| 5 Останати обврски | 65.966.837 | 49.187.968 |
| Вкупно обврски | 141.928.244 | 107.575.645 |

17. Заработена премија (нето приходи од премија)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2025 година

| Опис | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносна премија | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во бруто резерви за преносна премија – дел за реосигурување | Нето приходи од премија за осигурување |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување од незгода | 84.681.949 | (4.358.399) | (725.951) | - | 79.597.599 |
| Здравствено осигурување | 152.565.095 | (9.150.247) | - | - | 143.414.848 |
| Каско | 148.222.074 | 7.635.574 | (1.998.620) | - | 153.859.028 |
| Каско шински | - | - | - | - | - |
| Каско воздухоплови | - | - | - | - | - |
| Каско пловни | 166.744 | 18.707 | (43.058) | 7 | 142.401 |
| Осигурување на стока во превоз | 6.289.908 | (533.817) | (4.912.600) | 330.077 | 1.173.568 |
| Осигурување на имот од пожар | 101.476.514 | (12.931.308) | (60.127.829) | 9.434.365 | 37.851.742 |
| Други осигурувања на имот | 102.186.771 | (14.921.925) | (53.057.418) | 11.907.935 | 46.115.363 |
| Задолжителни осигурувања од моторни возила | 400.790.955 | (9.101.777) | (28.041.314) | (853.069) | 362.794.797 |
| Одговорност воздухоплови | - | - | - | - | - |
| Одговорност пловни | 490.955 | (62.630) | - | - | 428.325 |
| Општа Одговорност | 51.089.292 | (13.763.000) | (41.816.423) | 13.397.746 | 8.907.615 |
| Кредити | 110.955.017 | (99.747.244) | - | - | 11.207.773 |
| Гаранции | 180.810 | (12.047) | - | - | 168.763 |
| Финансиски загуби | 16.668.115 | (6.346.802) | (15.954.081) | 6.890.136 | 1.257.368 |
| Правна | - | - | - | - | - |
| Патничко осигурување | 18.599.688 | (1.341.318) | (94.089) | - | 17.164.281 |
| Вкупно премии | 1.194.363.887 | (164.616.232) | (206.771.382) | 41.107.197 | 864.083.471 |

17. Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжение)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2024 година

| Опис | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносна премија | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во бруто резерви за преносна премија – дел за реосигурување | Нето приходи од премија за осигурување |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување од незгода | 70.021.173 | (9.710.965) | (618.770) | - | 59.691.438 |
| Здравствено осигурување | 118.365.022 | (30.488.041) | - | - | 87.876.981 |
| Каско | 146.352.796 | (16.408.223) | (1.938.035) | - | 128.006.539 |
| Каско шински | - | - | - | - | - |
| Каско воздухоплови | - | - | - | - | - |
| Каско пловни | 187.670 | 45.231 | (43.047) | (45) | 189.809 |
| Осигурување на стока во превоз | 5.535.952 | (1.084.836) | (4.685.444) | 952.402 | 718.073 |
| Осигурување на имот од пожар | 85.494.990 | (8.935.532) | (46.349.898) | 4.785.329 | 34.994.890 |
| Други осигурувања на имот | 58.804.430 | (4.709.003) | (30.526.311) | (23.779) | 23.545.337 |
| Задолжителни осигурувања од моторни возила | 394.257.015 | (7.089.084) | (29.845.082) | 46.242 | 357.369.091 |
| Одговорност воздухоплови | - | - | - | - | - |
| Одговорност пловни | 356.872 | (28.857) | - | - | 328.015 |
| Општа Одговорност | 32.581.249 | (2.305.987) | (17.792.727) | 599.094 | 13.081.629 |
| Кредити | 26.230.961 | (25.702.490) | - | - | 528.471 |
| Гаранции | 156.600 | 42.265 | - | - | 198.865 |
| Финансиски загуби | 3.913.189 | (789.540) | (2.286.657) | (31.119) | 805.873 |
| Правна | - | - | - | - | - |
| Патничко осигурување | 15.139.152 | (1.185.382) | (37.449) | - | 13.916.321 |
| Вкупно премии | 957.397.070 | (108.350.444) | (134.123.419) | 6.328.124 | 721.251.331 |

18. Приходи од вложувања

| | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Приходи од камати од ДЗ и ДО | 21.613.261 | 19.028.613 |
| Приходи од камати од орочени депозити во банки | 19.208.039 | 13.520.041 |
| Приходи од камати од Гарантен Фонд | 416.201 | 366.748 |
| Приходи од камати од тековни сметки во банки | 264.227 | 132.837 |
| Вкупно приходи од камати | 41.501.728 | 33.048.239 |
| Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувањата | 1.886.495 | 1.489.778 |
| Реализирана добивка од продажба на вложувања за тргување | 97.945 | 115.827 |
| Приходи од курсни разлики | 949.711 | 77.586 |
| Приходи од вложувања | 44.435.879 | 34.731.430 |

19. Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување и приходи по основ на провизии од реосигурување

| | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Приходи од претходно исплатени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила ГФ НБО | 199.875 | 341.325 |
| Приходи од реализирани регресни побарувања | 2.504.299 | 2.592.322 |
| Приходи од обработка на штети | 1.130.974 | 1.614.034 |
| Останати осигурително технички приходи | 16.330.372 | 7.058.556 |
| Вкупно останати осигурителни технички приходи, намалени за реосигурување | 20.165.520 | 11.606.237 |

20. Останати приходи

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| Приходи по основ на задршки од плата | - | 226.147 |
| Приходи од Национално биро за осигурување | 134.635 | 231.844 |
| Останати финансиски и други приходи | 2.235.511 | 4.194.274 |
| Останати приходи | 2.370.146 | 4.652.265 |

21. Настанати штети (нето трошоци за штети)

| | Бруто | | Реосигурување | | Нето | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Бруто исплатени штети | 406.210.872 | 383.095.980 | (10.663.619) | (17.603.511) | 416.874.491 | 400.699.491 |
| Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети – РБНС | (3.898.693) | (11.348.337) | (16.166.640) | 2.817.148 | 12.267.947 | (14.165.485) |
| Промени во резервите за настанати, но непријавени штети – ИБНР | 12.348.721 | (12.488.719) | 161.690 | 6.400.358 | 12.187.030 | (18.889.078) |
| Промени во резервите за индиректни трошоци | 1.144.928 | 116.648 | - | - | 1.144.928 | 116.648 |
| Промени во резервите за директни трошоци | (2.275.741) | (4.500.157) | - | - | (2.275.741) | (4.500.157) |
| Приходи од регресни побарувања | 8.225.814 | 7.416.969 | - | - | 8.225.814 | 7.416.969 |
| Настанати штети (нето трошоци за штети) | 405.304.272 | 347.458.447 | (26.668.569) | (8.386.004) | 378.635.704 | 339.072.442 |

21. Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжение)

Анализа на настанати штети (нето трошоци за штети) со состојба на 31 декември 2025 година

| Класа | Вкупно исплатени штети | Промени во резервите за штети | Учество на реосигурителите во платените штети | Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети | Приходи од регреси | Нето |
|--|------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| Осигурување од негода | 28.879.450 | 5.653.373 | - | - | - | 34.532.823 |
| Здравствено осигурување | 72.442.583 | (971.048) | - | - | - | 71.471.535 |
| Осигурување на моторни возила - каско | 74.963.353 | 1.044.198 | 977.206 | (1.422.038) | 3.561.683 | 72.890.700 |
| Осигурување на шински возила - каско | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на воздухоплови - каско | - | - | - | - | - | - |
| Каско осигурување на пловни објекти | 1.854.172 | - | - | - | - | 1.854.172 |
| Осигурување на стока во превоз-транспорт | - | 105.880 | - | 77.425 | - | 28.455 |
| Осигурување на имот од пожар и други опасности | 16.206.011 | (4.908.805) | 4.230.027 | (2.240.629) | - | 9.307.809 |
| Други осигурувања на имот | 5.052.989 | (1.076.193) | 925.728 | (2.206.407) | 12.456 | 5.245.018 |
| Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 202.993.460 | (9.353.576) | 4.455.895 | 5.688.751 | 4.642.081 | 178.853.156 |
| Осигурувања од одговорност во воздушниот сообраќај | - | - | - | - | - | - |
| Осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување од одговорност | 601.020 | 16.141.028 | 74.763 | 16.107.845 | - | 559.440 |
| Осигурување на кредити | 27.925 | - | - | - | - | 27.925 |
| Осигурување на емство гаранција | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на финасиски губитоци | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на правна помош | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на туристички помош | 3.189.909 | 684.355 | - | - | 9.594 | 3.864.670 |
| Вкупно | 406.210.872 | 7.319.212 | 10.663.619 | 16.004.947 | 8.225.814 | 378.635.704 |

21. Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжение)

Анализа на настанати штети (нето трошоци за штети) со состојба на 31 декември 2024 година

| Класа | Вкупно исплатени штети | Промени во резервите за штети | Учество на реосигурителите во платените штети | Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети | Приходи од регреси | Нето |
|--|------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| Осигурување од негода | 23.927.208 | (10.308.945) | - | - | - | 13.618.263 |
| Здравствено осигурување | 43.751.238 | (3.894.608) | - | - | - | 39.856.630 |
| Осигурување на моторни возила - каско | 85.903.969 | 9.076.085 | 1.283.226 | (2.099.740) | 2.317.326 | 93.479.241 |
| Осигурување на шински возила - каско | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на воздухоплови - каско | - | - | - | - | - | - |
| Каско осигурување на пловни објекти | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на стока во превоз-транспорт | 64.516 | (29.368) | 43.013 | (26.668) | - | 18.803 |
| Осигурување на имот од пожар и други опасности | 11.415.306 | (10.145.869) | 4.541.401 | (6.844.471) | - | 3.572.507 |
| Други осигурувања на имот | 6.931.136 | (363.865) | 2.127.107 | 1.005.739 | 65.574 | 3.368.852 |
| Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 202.652.092 | (7.127.234) | 8.277.669 | 771.218 | 5.034.069 | 181.441.901 |
| Осигурувања од одговорност во воздушниот сообраќај | - | - | - | - | - | - |
| Осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување од одговорност | 3.827.770 | (1.921.348) | 1.331.157 | (2.023.587) | - | 2.598.851 |
| Осигурување на кредити | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на емство гаранција | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на финасиски губитоци | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на правна помош | - | - | - | - | - | - |
| Осигурување на туристички помош | 4.622.745 | (3.505.411) | - | - | - | 1.117.334 |
| Вкупно | 383.095.980 | (28.220.564) | 17.603.573 | (9.217.508) | 7.416.969 | 339.072.383 |

22. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

| | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | - | 10.303 |
| Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 36.222.989 | 15.190.341 |
| Вкупно Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување | 36.222.989 | 15.200.644 |

На позицијата трошоци за бонуси и попусти се прикажани трошоците од групата 420, а кои се однесуваат на позитивен технички резултат од работењето согласно склучени тендерски договори, како и трошоци за одобрени попусти за плаќање на премијата во рок.

23. Трошоци за стекнување

| | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Трошоци за промотивни цели | 117.253.599 | 101.539.022 |
| Трошоци за вработени во внатрешна продажна мрежа | 48.632.190 | 48.770.656 |
| Провизија | 96.221.840 | 61.991.924 |
| Промена во одложени трошоци за стекнување | (43.535.537) | (17.531.599) |
| Трошоци за печатење обрасци | 663.785 | 672.536 |
| Трошоци за стекнување | 219.235.877 | 195.442.539 |

Провизија

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Осигурително брокерски друштва | 38.551.534 | 40.372.716 |
| Застапници во осигурување и банки | 57.653.879 | 21.571.115 |
| Туристички агенции | 16.427 | 48.093 |
| Провизија | 96.221.840 | 61.991.924 |

24. Административни трошоци

| | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Амортизација и депрецијација | 50.446.241 | 35.857.830 |
| Трошоци за вработени | 90.873.965 | 80.363.815 |
| Трошоци за услуги од физички лица | 277.780 | 143.800 |
| Закупнина | 534.176 | 7.417.913 |
| Трошоци за членови на органи на управување | 3.443.976 | 3.432.883 |
| Телефонски трошоци | 5.026.325 | 4.848.326 |
| Трошоци за комунални услуги(електрична енергија, вода и комуналии) | 2.477.803 | 2.084.435 |
| Трошоци за гориво | 1.297.969 | 1.321.873 |
| Трошоци за судски такси, извршители и останати услуги | 27.502.492 | 22.097.277 |
| Трошоци за одржување | 5.398.463 | 4.725.701 |
| Трошоци за услуги за одржување на софтвер и лиценци | 37.326.677 | 17.450.192 |
| Трошоци за банкарски услуги | 2.377.434 | 2.216.847 |
| Трошоци за други услуги -трошоци за судски спорови | 1.035.845 | - |
| Трошоци за ревизија на финансиски извештаи | 3.168.592 | 1.786.732 |
| Останато | 25.704.388 | 16.641.883 |
| Административни трошоци | 256.892.126 | 200.389.507 |

24. Административни трошоци (продолжение)

Трошоци за вработените

Трошоците за вработените во Друштвото се евидентираат одделно, односно делот од платите за вработените во сектор продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци (Белешка 23 и 24).

| | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Нето плати (внатрешна продажна мрежа) | 32.383.685 | 32.451.688 |
| Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата (внатрешна продажна мрежа) | 2.641.921 | 2.663.093 |
| Придонеси од задолжително социјално осигурување (внатрешна продажна мрежа) | 13.606.584 | 13.655.875 |
| Вкупно трошоци за вработени во внатрешна продажна мрежа | 48.632.190 | 48.770.656 |
| Нето плати (администрација и останати вработени) | 53.903.411 | 48.421.741 |
| Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата (администрација и останати вработени) | 5.083.540 | 4.608.723 |
| Придонеси од задолжително социјално осигурување (администрација и останати вработени) | 22.842.959 | 20.622.929 |
| Останати трошоци за вработени | 9.044.055 | 7.078.250 |
| Вкупно трошоци за вработени во администрација и останати вработени | 90.873.965 | 80.731.643 |
| Трошоци за вработените | 139.506.155 | 129.502.299 |

25. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

| | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Трошоци за исплата на штети по основ на неосигурани и непознати моторни возила | 7.988.057 | 7.860.960 |
| Трошоци по основ на противпожарен придонес | 9.419.611 | 2.769.542 |
| Трошоци по основ на придонес за безбедност | 4.129.767 | 5.608.301 |
| Трошоци по основ на придонес за Фонд за здравство | 3.921.487 | 3.673.802 |
| Трошоци за финансирање на супервизорски орган | 6.166.366 | 5.541.438 |
| Останати надомести и придонеси | 971.379 | 2.894.782 |
| Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 32.596.667 | 28.348.825 |

26. Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

| | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|------------------|
| Дополнителна исправка на вредност на регресни и останати побарувања (белешка 9) | 9.479.060 | 899.687 |
| Ослободување на загуба поради обезвреднување на останати побарувања (белешка 9) | (1.051.586) | (97.374) |
| Дополнително утврдени расходи од минати години | 1.334.432 | - |
| Платени казни и надоместоци | - | - |
| Трошок за камата за наем | 1.343.927 | - |
| Останати трошоци | 1.630.820 | 1.139.960 |
| Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања | 12.736.653 | 1.942.273 |

27. Данок на добивка

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| Тековен данок/ признаен во биланс на успех | 2.247.222 | 1.054.706 |
| Вкупно | 2.247.222 | 1.054.706 |

Усогласување со применетата даночна стапка

| | % | 2025 | % | 2024 |
|-------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Добивка/(загуба) пред оданочување | | 16.715.654 | | 2.418.703 |
| Данок пресметан по даночна стапка | 10,0% | 1.671.565 | 10,0% | 241.870 |
| Расходи непризнаени за даночни цели | 3,4% | 575.657 | 33,6% | 812.836 |
| Данок на добивка односно загуба | 13,4% | 2.247.222 | 43,6% | 1.054.706 |

Минимален глобален данок

На 03.01.2025 година е објавен Законот за минимален глобален данок на добивка, со примена за фискалната година која започнува на 1 јануари 2024 година. Со законот се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година и имплементирање на модел-правилата на ОЕЦД против намалување на даночната основа, односно обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании (МНК) и големи домашни групи на Унијата.

Минималното ефективно оданочување на добивката на МНК се обезбедува со примена на следниве правила за плаќање на дополнителен данок:

1. Правило за утврдување на квалификуван домашен дополнителен данок (Qualified Domestic Top-up Tax-QDMTT);
2. Правило за вклучување на добивката (Income Inclusion Rule-IRR);
3. Правило за помалку оданочена добивка (Undertaxed Payment Rule-UTPR).

Со примената на правилата се утврдува висината на минималниот глобален данок, со што се обезбедува ефективно оданочување на добивката да изнесува најмалку 15%.

Со оглед дека Халк Групацјата го надминува овој праг, Друштвото како подружница во групацјата беше обврзано да пресмета минимален глобален данок. Минималниот глобален данок е презентираан во рамки на Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето.

28. Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

| | 2025 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите | 14.468.432 | 1.363.997 |
| Намалено за: дивиденди за приоритетните акции | - | - |
| Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции | 14.468.432 | 1.363.997 |
| Пондериран просечен број на обични акции | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Основна заработка/(загуба) по акција (денари по акција) | 6,43 | 0,61 |

29. Потенцијални и превземени обврски

Судски спорови

Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година е вклучена во 4 активни судски спорови како тужена страна а кои не се однесуваат на основната дејност, односно не се поврзани со предмети за надомест на штети. Друштвото нема нови судски спорови покренати во 2025 година односно сите судски спорови потекнуваат од минати години. Друштвото очекува дека дел од споровите ќе завршат во негова корист во текот на 2025 година, додека за оние спорови за кои се очекува негативен исход, Друштвото има евидентирано резервација во износ од 1.149.458 денари (2024: 1.149.458 денари).

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

30. Усогласеност со законска регулатива

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2025 година капиталот на Друштвото изнесува 414.009.027 денари (2024 : 415.094.567 денари), односно Друштвото има вишок на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 229.524.027 денари, Според истиот образец, Друштвото констатира вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ од 215.951.274 денари. Врз основа на образецот (ВТР) Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви, евидентиран е вишок на средства на Друштвото за покривање на техничките резерви во износ од 41.092.242 денари.

На датумот на известување, не постојат вложувања на Друштвото во градежни објекти за покривање на капиталот, што подразбира дека е во согласност со законскиот лимит како што е пропишан во член 73, став (1), точка 1 од Законот за супервизија на осигурување.

31. Вон-биланска евиденција

| Вонбилансна евиденција | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Нереализирани регресни побарувања-штети | 89.269.146 | 89.136.836 |
| Гаранции | 1.997.744 | 1.997.744 |
| Отпишани побарувања | 21.395.834 | 21.528.144 |
| Вкупно | 112.662.724 | 112.662.724 |

32. Трансакции со поврзани лица

Друштвото е во целосна сопственост на Халк Банка АД Скопје.
 Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните субјекти во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2025 година

| Извештај за трансакции со поврзани лица | Халк банка АД | Клучен раководен кадар | Вкупно |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| Вкупно средства | 220.865.795 | - | 220.865.795 |
| Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување | 1.211.456 | - | 1.211.456 |
| Останати побарувања | 6.683.980 | - | 6.683.980 |
| Вложувања | 212.970.359 | - | 212.970.359 |
| Вкупно обврски | 14.780.710 | 81.323 | 14.862.033 |
| Останати обврски | 14.780.710 | 81.323 | 14.862.033 |
| Вкупно приходи | 76.318.741 | 175.490 | 76.494.231 |
| Приходи по основ на премија за осигурување | 70.137.507 | 175.490 | 70.312.997 |
| Останати приходи | 6.181.234 | - | 6.181.234 |
| Вкупно расходи | 59.517.692 | 14.156.929 | 73.674.621 |

31 декември 2024 година

| Извештај за трансакции со поврзани лица | Халк банка АД | Клучен раководен кадар | Вкупно |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| Вкупно средства | 191.088.477 | - | 191.088.477 |
| Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување | 3.675.964 | - | 3.675.964 |
| Останати побарувања | 2.851.615 | - | 2.851.615 |
| Вложувања | 185.969.909 | - | 185.969.909 |
| Вкупно обврски | 13.027.334 | 180.261 | 13.207.595 |
| Останати обврски | 13.027.334 | 180.261 | 13.207.595 |
| Вкупно приходи | 170.603.693 | 180.261 | 170.783.954 |
| Приходи по основ на премија за осигурување | 170.603.693 | 180.261 | 170.783.954 |
| Останати приходи | - | - | - |
| Вкупно расходи | 44.104.782 | 14.151.448 | 58.256.230 |

Трансакции со Националното Биро за Осигурување на Република Северна Македонија

| Трансакции со Националното биро за осигурување (Гарантен фонд) | 2025 | 2024 |
|--|------------|------------|
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети | 11.526.158 | 12.170.579 |
| Побарувања од Националното Биро за Осигурување | 1.547.323 | 605.302 |
| Обврски кон Националното Биро за Осигурување | - | 796.462 |
| Приходи од вложувања | 416.201 | 366.748 |
| Приходи од обработка на штети | 199.875 | 341.325 |
| Приходи од реализирани регресни побарувања | 2.504.299 | 2.592.322 |
| Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурени возила | 7.988.057 | 16.872.738 |

Годишен коефициент на штети

| Годишен коефициент на штети | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| | 2025 | | 2024 | |
| Незгода | 43,51% | 43,12% | 23,33% | 23,09% |
| Приватно здравствено осигурување | 49,84% | 49,84% | 45,36% | 45,36% |
| Каско | 49,69% | 48,77% | 74,84% | 73,09% |
| Имот пожар | 24,59% | 12,76% | 10,21% | 1,66% |
| Имот останато | 11,40% | 4,56% | 14,59% | 12,14% |
| Осигурување на имот | 17,35% | 8,69% | 12,05% | 6,00% |
| Одговорност од моторни возила | 50,58% | 49,44% | 52,18% | 50,50% |
| Општа одговорност | 6,28% | 44,85% | 19,87% | 6,30% |
| Туристичка помош | 22,57% | 22,45% | 8,03% | 8,01% |
| Вкупно | 44,78% | 40,17% | 48,08% | 41,83% |

Вкупниот коефициент на штети на бруто основа е 40,17%, додека нето коефициентот е 44,78%.

Коефициентот на штети со 31.12.2025 вкупно за сите класи забележува подобрување во однос на минатите периоди.


Коефициентот на штети континуирано се следи на месечна основа и се преземаат одредени мерки од делот на продажба и прием на осигурување со цел за негово подобрување.

Подобрувањето на коефициентот на штети се должи во промената на тарифи на премии, подобрување на процесите при прием во осигурување, процесите на решавање на штети, комуникацијата со осигурениците и асистенските куќи.

33. Настани после периодот на известување

Во текот на 2026 година, по датумот на известување, ескалираше геополитичкиот конфликт во Иран и Блискиот Исток кој претставува значаен меѓународен настан. Врз основа на извршената проценка, раководството смета дека овој настан нема директно, ниту материјално влијание врз финансиската состојба, резултатите од работењето или паричните текови на Друштвото. Друштвото ќе продолжи внимателно да ги следи понатамошните настани и, доколку е соодветно, ќе ги обелодени нивните потенцијални ефекти во наредните извештајни периоди.

Освен како што е наведено погоре, по датумот на Извештајот за финансиската состојба, а до датумот на потпишување на финансиските извештаи не се случиле други материјални настани кои треба да бидат обелоденети.



Годишен
извештај за
работењето

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ХАЛК
ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2025 ГОДИНА



❖ ПРОФИЛ И ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ на Друштвото

| | |
|----------------------------|--|
| Полн назив на Друштвото | Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје |
| Скратен назив на Друштвото | ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје |
| Седиште | Ул. Мајка Тереза бр. 1/2, Скопје, Центар |
| Правен статус | АД |
| Датум на упис во ЦРМ | 26.04.2007 |
| Матичен број | 6224695 |
| Даночен број | 4030007634049 |
| Основен капитал | 22.500.000 Евра |
| Приоритетна дејност | 65.12 – Неживотно осигурување |
| Веб страна | www.halkinsurance.com.mk |
| Овластен ревизор | Друштво за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје, Адреса: Ул. Филип Втори Македонски 3 , скопје - центар. Одлука на Собрание на акционери бр. 02-24565/1 од 26.06.2025 година. |

Овој годишен извештај дава сеопфатен приказ на достигнувањата на Друштвото, стратешките иницијативи и предизвиците што го обликуваа работењето во 2025 година.

Во текот на годината, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје продолжи со значајни инвестиции во дигиталната трансформација, надградувајќи го ИТ софтверскиот систем како основа за автоматизација на процесите, подобрување на оперативната ефикасност и зајакнување на безбедноста на податоците. Со целосна имплементација и финализирање на делумно започнатите активности од претходната година, овој систем овозможи попрецизно управување со податоците, оптимизација на работните процеси и подобро корисничко искуство.

Паралелно, Друштвото продолжи со унапредување на организациската структура и корпоративното управување, постигнувајќи поголема ефикасност, транспарентност и рационализација на процесите на носење одлуки.

Во областа на продажбата и развојот на доброволните осигурувања, 2025 година беше обележана со интензивирани соработка со ХАЛКБАНК АД Скопје и други партнери за зголемување на пристапот до осигурителните производи. Преку таргетираните продажни активности и проширување на портфолиото, Друштвото оствари стабилен раст и го зајакна своето пазарно позиционирање.

Во доменот на финансиското управување, приоритетот беше ставен на зголемување на наплатата на премиите, оптимизација на финансиското известување, подобрување на профитабилноста и одржување на финансиска стабилност. Дополнително, Друштвото продолжи со усовршување на процесите за внатрешна контрола, управување со ризици и други оперативни процеси, со цел обезбедување на доверливост и стабилност во работењето.

Како дел од стратегијата за развој на човечките ресурси, Друштвото продолжи со редовни обуки за вработените, со фокус на унапредување на нивните вештини и компетенции во согласност со кариерните потенцијали. Истовремено, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, активно вложуваше во

задржување на високо ниво на мотивација кај вработените преку различни мотивациски пакети и активности насочени кон професионална и лична благосостојба.

Преку сите овие активности, 2025 година се покажа како период на консолидирање на трансформациите и истовремено градење на цврсти основи за одржлив раст. Со посветеност на иновации, квалитет на услугите и развој на пазарниот потенцијал, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје продолжува да ја гради својата иднина со приспособливост, ефикасност и континуиран успех.

Визија, мисија и стратегија

Визија

Да бидеме водечко Друштво за неживотно осигурување во Република Северна Македонија, препознатливо по сигурноста, иновативноста и квалитетот на услугата. Преку одржлив раст и развој, да создаваме долгорочна вредност за клиентите, акционерот и заедницата.

Мисија

Нашата мисија е да обезбедиме сигурни и современи осигурителни решенија кои ги штитат интересите на физичките и правните лица. Се стремиме кон висок степен на задоволство на клиентите, вработените и акционерите, водејќи се од принципите на одговорност, доверливост и квалитет.

Стратегиски цели

- Континуирано подобрување на интерните процеси и контроли за ефикасно управување со работните активности и зајакнување на внатрешниот контролен систем.
- Развој и проширување на соработката со ХАЛК Банка АД Скопје преку каналот Банкоосигурување и јакнење на сопствената продажна мрежа за оптимизација на резултатите.
- Постојан развој на дигитални решенија и дигитални алатки за автоматизација, подобро управување со податоци и подобро корисничко искуство.
- Ревидирање на продажната стратегија и сегментирање на клиентската база; диверзификација на портфолиото со фокус на мали и средни претпријатија; развој на нови осигурителни продукти според пазарните потреби.
- Подобрување на процесот на наплата на премии, оптимизација на трошоците и одржување на финансиска стабилност за заштита на интересите на акционерите, осигурениците и вработените.
- Унапредување на критериумите за проценка на ризиците за адекватност на премиите и ефикасно управување со штети со цел навремена и точна исплата.
- Зголемување на квалитетот на услугите, јакнење на брендот ХАЛК и создавање синергија со ХАЛК Банка АД Скопје преку стратешки маркетинг и заеднички иницијативи за континуиран раст и одржлив успех.

❖ АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРИ НА ДРУШТВОТО

Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје сметано од 2019 година е во 100% сопственост на Халк Банка АД Скопје и бренд во рамки на Халк Групацијата која претставува финансиска институција под покровителство на Халк Банка Туркије (Turkiye Halk Bankası A.Ş.). Халк Банка Туркије со својата повеќе од 90-годишна традиција, денес претставува една од најголемите банки во турскиот финансиски сектор додека пак нашиот непосреден акционер ХАЛКБАНК АД Скопје претставува една од поголемите и најбрзо растечки банки на македонскиот банкарски сектор.

Основната главнина на Друштвото изнесува 22.500.000 евра и истата е поделена на 2.250.000 обични акции. Единствен акционер на Друштвото е ХАЛКБАНК АД Скопје.

❖ ОДНОСИ СО АКЦИОНЕРОТ

Во текот на 2025 година, Друштвото одржуваше редовни односи со акционерот преку одржување на редовни средби со истите и редовно финансиско известување.

Со преминување на 100% од акциите со право на глас на ХАЛКБАНКА АД Скопје, Друштвото стана дел од групацијата на ХАЛКБАНК која покрај сигурноста која ја дава на клиентот исто така е значајна и во многугодишното искуство во финансиската дејност во Република Туркије како во банкарскиот така и во осигурителниот пазар во кој Друштвото гледа голема перспектива за развој на дејноста и развој на новитети во начинот начин на работа, новитети во однос на развој на продажба и соодветно управување со ризици.

Во текот на 2025 година, Друштвото значително го продлабочи односот со својот акционер и преку рекорден раст на соработката во делот на банкоосигурувањето која започна во 2019 година, но во 2025 година достигна рекордно учество преку заеднички пристап до клиенти, развој на заеднички продукти и услуги кои придонесуваат на постојан развој на меѓусебниот однос но и нудење на конкурентни понуди за клиентите.

Со јасната визија за иднина, усмерена кон развој и одржливост, ХАЛК Осигурување АД Скопје се подготвува за период на уште посилено и иновативно делување во областа на осигурувањето.

❖ **КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО**

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурување, Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје има воспоставено двостепен систем на управување составен од Надзорен одбор, Управен одбор, како и Собрание на Акционери како највисок орган на Друштвото.

Акционерите на Друштвото ги остваруваат своите права преку **Собранието на акционери**. Правата и начинот на дејствување на Собранието се определени со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото. Во текот на 2025 година одржана е седница на Собранието на акционери на Друштвото и тоа:

▪ **Седница на Годишно Собрание на акционери, одржана на ден 26.06.2025 година:**

На седницата на Годишно Собрание на акционери се разгледаа и усвоија Извештаите на органите на Друштвото, Годишен извештај на Внатрешна ревизија, Годишниот извештај и финансиските извештаи, како и избор на друштво за ревизија за 2025 година.

❖ **НАДЗОРЕН ОДБОР**

Надзорниот одбор на Друштвото со состојба на 31.12.2025 година се состои од 6 членови, од кои два независни членови. Во текот на 2025 година немаше промени во составот на Надзорниот одбор. Надзорот ги врши своите надлежности во рамки на овластувањата определени со Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговски друштва. На 31.12.2025 година, Надзорниот одбор на Друштвото е составен од следните членови:

Г-дин Џунејт Ејин – Претседател на Надзорен одбор
Г-дин Ибрахим Окан Чаглар – Член на Надзорен одбор
Г-дин Мехмет Танриверди – Независен Член на Надзорен одбор
Г-дин Халил Ибрахим Јилдиз – Независен член на Надзорен одбор
Г-дин Саддетин Јилмаз – Член на Надзорен одбор
Г-ѓа Дерја Хамза Сефери – Член на Надзорен одбор

Во текот на 2025 година, Надзорниот одбор одржа 10 седници на кои беа разгледани значајни прашања од работењето на Друштвото, извештаи, ревизии и останати аспекти поврзани .

Согласно овластувањата, одговорностите и ангажираноста на членовите на Надзорен одбор во текот на 2025 година, беа исплатени месечни надоместоци, плати, надоместоци на плата, персонален данок од доход и други издатоци во бруто износ 3.444 милиони денари.

❖ УПРАВЕН ОДБОР

Управниот одбор, со состојба на 31.12.2025 година се состои од 3 членови, еден од кои е назначен за Претседател на Управен одбор, односно Генерален директор. Управниот одбор на Друштвото.

Управниот одбор, управува со друштвото во рамки на одговорностите и надлжностите утврдени во Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото. Во текот на 2025 година, Управниот одбор одржа 50 редовни седници, на кои се донесоа бројни одлуки од областа на управувањето

На 31.12.2025 година, Управниот одбор е составен од следните членови:

Г-дин Ило Ристовски – Претседател на Управен одбор
Г-ѓа Селин Шакарер – Член на Управен одбор
Г-дин Игор Донеvски – Член на Управен одбор


Извештајот е во илјади денари

| Име и презиме | Функција | Период на извршување на функцијата | Плата (илјади ден) | Надоместоци за членство (илјади ден) | Други видови на надоместоци* (илјади ден) | Вкупно (илјади ден) |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| Џунејт Ејин | Претседател на Надзорен одбор | 02.09.2020- тековно | - | 574 | - | 574 |
| Ибрахим Окан Чаглаp | Член на Надзорен одбор | 23.01.2019- тековно | - | 574 | - | 574 |
| Мехмет Тандриверди | Независен Член на Надзорен одбор | 18.09.2024 - тековно | - | 574 | - | 574 |
| Саддетин Јилмаз | Член на Надзорен одбор | 25.10.2022- тековно | - | 574 | - | 574 |
| Халил Ибрахим Јилдиз | Член на Надзорен одбор | 01.10.2023 - тековно | - | 574 | - | 574 |
| Дерја Хамза Сефери | Член на Надзорен одбор | 01.10.2023 - тековно | - | 574 | - | 574 |
| Ило Ристовски | Претседател на Управен одбор | 25.10.2022 - тековно | 6.523 | - | 22 | 6.545 |
| Селин Шакарер | Член на Управен одбор | 25.10.2022 - тековно | 3.911 | - | 427 | 4.338 |
| Игор Донеvски | Член на Управен одбор | 25.10.2022 - тековно | 3.252 | - | 22 | 3.274 |
| Вкупно | | | 13.686 | 3.444 | 471 | 17.601 |

* Други видови на надомести се однесуваат на останати надоместоци од договорни обврски поврзани со тековните работни и деловни потреби на друштвото.

❖ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО

Во Република Северна Македонија, Друштвото ја обавува својата дејност преку својата централа, односно генералната дирекција која се наоѓа на ул. Мајка Тереза бр.1 влез 2, 1000 Скопје – Центар, Република Македонија. Во рамките на Друштвото постојат четири главни сектори, дирекции во рамки на Секторите како и независни Дирекции, директно поврзани со Управниот односно Надзорниот одбор.



▪ **Сектор за прием во осигурување и развој на продукти;**

Секторот за прием во осигурување и развој на продукти е носител на активностите поврзани со утврдување на преземањето на ризици при приемот во осигурување, изготвувањето на понуди за осигурување за одреден вид осигурувања и лимити, развој и измена на продукти на друштвото како и активности поврзани со обезбедување на реосигурително покритење за друштвото.

▪ **Сектор за продажба**

Секторот за продажба е главен носител на активностите поврзани со продажбата на продуктите на Друштвото и нивна промоција до јавноста.

Секторот за продажба го сочинуваат :

- Дирекција за директна продажба
- Дирекција за банкоосигурување
- Независен Оддел за индиректни канали;

Друштвото во рамките на својата дејност со состојба на 31.12.2025 година активностите ги обавува преку 36 Подружници распределени на целата територија на Република Северна Македонија како директна продажба.

| Филијали на Халк Осигурување | | |
|------------------------------|--|-----------|
| Подружница | Адреса | Место |
| Филијала Дирекција | Ул. Мајка Тереза бр.1/2, Скопје | Скопје |
| Битола -1 | Генерал Васко Карангеловски 29 2/2 | Битола |
| Кичево-1 | Ул.Булевар Ослободување Бр.56-2 | Кичево |
| Валандово-1 | Ул.Маршал Тито Бр.ББ | Валандово |
| Валандово-1 | Ул.Првомајска бр.1-1/ Приземје Валандово | Валандово |
| Гевгелија | Бул. Гевгелија бр.1-2/Приземје, Гевгелија | Гевгелија |
| Куманово | Ул.11-ти Октомври Бр. 1 | Куманово |
| Куманово 4 | Бедиње, Режановце | Куманово |
| Охрид 1 | Ул.Булевар Туристичка Бр.50/4-2 | Охрид |
| Охрид | ул. Лазо Трпоски бб | Охрид |
| Охрид -1 | Ул. Димитар Влахов бр. 1-1/1, кат-приз Охрид | Охрид |
| Тетово- Голема Речица | Ул.101 Бр.1 Голема Речица | Тетово |

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Тетово | Ул.Маршал Тито бр.1/1- приземје | Тетово |
| Подружница Тетово, Желино | Сл. Желино | Тетово |
| Тетово 2 | Ул.29-ти Ноември бр.70 | Тетово |
| Гостивар-4 | ул. Никола Паралунов бр. 104-1/ приземје,Гостивар | Гостивар |
| Прилеп- Технички преглед | Ул. Орде Чопела бр.183 | Прилеп |
| Крива Паланка | Ул.Индустриска Бр.1 | Крива Паланка |
| Велес 2 | Ул. Прва Комуна бр.2/1, приземје | Велес |
| Велес 1 | ул. Гоце Делчев бр.1/1- Приземје | Велес |
| Делчево | Ул.Булевар Македонија Бр.ББ/К-1 | Делчево |
| Дебар 1 | ул.Атанасие Илиќ бр.65, бр.1-1/1 Дебар | Дебар |
| Шлегово Кратово | С. Шлегово | Кратово |
| ТЦ Капитол Мол Скопје | бул. Јане Сандански бр.71А | Скопје |
| Штип | ул. Иво Лола Рибар бр.1/1- Приземје 3 | Штип |
| Струмица | ул. Ленинова бр. 1, приземје | Струмица |
| Прилеп 1 | ул. Прилепски Бранители бр.3 | Прилеп |
| Богданци | ул.Маршал Тито бр.34-А-1/1 Богданци, | Богданци |
| Ќафасан, Струга | Граничен/премин- Ќафасан ЛОКОВ | Струга |
| Струга | Ул.ЈНА бр.26-1/1 | Струга |
| Скопје-Чаир | Ул.Џон Кенеди Бр.5/1-3 Скопје, Чаир | Скопје |
| Неготино | Ул. Маршал Тито бр. 152 | Неготино |
| Кочани | Ул. Маршал Тито бр. 1/2-1 | Кочани |
| Кочани 2 | Тодосија Паунов бр. 111 | Кочани |
| Рузвелтова | Ул. Франклин Рузвелт бр. 5-1/11 | Скопје |
| Автокоманда | Ул. 624 бр. 1, влез 1, приземје, бр. 2Ц. | Скопје |

▪ Сектор за штети

Предмет на работа на Секторот за штети е обработката на оштетни побарувања односно пријавувањето на штети, обработка и ликвидација на штети, како и администрирање на предметите за надомест на штети и изготвување на редовни извештаи за штети.

Во рамките на својата работа примарна задача на Секторот е да обезбеди ефективност, конзистентност, чесност и спроведливост при процесирањето на барањата за надомест на штети во Друштвото и исполнување на барањата на осигурениците и акционерите.

▪ Сектор за финансии и правни работи

Предмет на работа на Секторот за Финансии и Правни работи, претставува организирање на финансиското и правно работење на Друштвото. Овој Сектор е организиран во 2 (две) одделни Дирекции и тоа: Дирекција за финансии и Дирекција за правни работи и човечки ресурси.

❖ **ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**

Организациона структура и број на вработени

Во 2025 година, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје продолжи да ја третира управата со човечките ресурси како еден од своите главни стратешки приоритети. Друштвото спроведуваше континуирани активности за развој на организациската култура, унапредување на професионалните вештини и обука на вработените, со цел засилување на нивното стручно знаење. Посебно внимание се посветуваше на безбедноста и здравјето на вработените, како и на почитувањето на нивните права во согласност со Законот за работни односи, Општиот колективен договор и внатрешните акти на Друштвото.

Со состојба на 31.12.2025 година, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ има вкупно 147 вработени. Во текот на годината, Друштвото продолжи со стратешко унапредување на човечките ресурси преку вработување

| Вид на вработување | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Разлика |
|--------------------|------------|------------|----------|
| Дирекција | 81 | 83 | 2 |
| Подружници | 62 | 64 | 2 |
| Вкупно | 143 | 147 | 4 |
| На определено | 29 | 32 | 3 |
| На неопределено | 116 | 115 | -1 |
| Вкупно | 143 | 147 | 5 |

кадар за оперативни активности, со директен придонес кон подобрување на процесите и ефикасноста на работењето. Овие мерки беа дел од пошироката стратегија за зголемување на ефективностa, прилагодување на организациската структура на новите пазарни предизвици, развој на квалитетно портфолио и соодветна дисперзија на ризик.



Анализата на образовниот профил на вработените во Друштвото покажува дека најголем процент од нив поседуваат високо образование, што е во согласност со природата на работните позиции и обврските што ги извршуваат. Со овој степен на образование, дополнет со обуки и едукации што ги обезбедува Друштвото, се очекува во наредниот период да се постигне дополнително унапредување на целокупните перформанси на вработените и ефикасноста во работењето.



Врз основа на анализата на старосната структура, може да се заклучи дека во Друштвото доминираат вработени на возраст од 24 до 45 години. Оваа структура овозможува балансирање на искуството на вработените со долгогодишна експертиза во осигурувањето и енергијата на помладите кадри кои ја започнуваат својата кариера во индустријата. Друштвото очекува дека преку континуирана поддршка и професионален развој, младите вработени ќе се изградат во значајни професионалци и ќе дадат свој придонес во долгорочниот развој на Друштвото.

Од аспект на пол, на 31.12.2025 година, жените продолжуваат да бидат застапени со значителен удел во работната сила, вклучително и во раководните структури на Друштвото.

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје цврсто верува дека вработените се највредниот капитал на секое друштво, поради што вложува во нивното задоволство, мотивација и развој. Овој пристап се смета за клучен фактор во зголемувањето на продуктивноста, подобрување на квалитетот на работа и градење на позитивна работна средина.

❖ ОПШТО ЕКОНОМСКО ОКРУЖУВАЊЕ

Во текот на 2025 година, осигурителниот пазар во Република Северна Македонија продолжи со позитивниот тренд на раст и развој. Вкупната бруто полисирана премија забележа раст од 11,8% во однос на 2024 година, што укажува на континуирано зголемување на побарувачката за осигурителни производи и постепено јакнење на осигурителната култура кај населението и деловниот сектор. Истовремено, беше евидентирано и зголемување на исплатените штети, како резултат на растот на обемот на осигурителното покривање и активноста на пазарот.

Во текот на годината беа започнати и одредени активности на ниво на секторот во насока на подготовка за имплементација на стандардот IFRS 17, кој ќе донесе значајни промени во начинот на признавање, мерење и известување на осигурителните договори.

Со состојба на крајот на 2025 година, на осигурителниот пазар во Република Северна Македонија оперираа вкупно 17 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат дејност на неживотно осигурување, додека 6 друштва оперираат во сегментот на животно осигурување.

❖ ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО

Во 2025 година, Халк Осигурување дополнително го зајакна своето присуство на осигурителниот пазар, остварувајќи пазарно учество од 7,61%, што претставува зголемување од 0,85 процентни поени во однос на 2024 година, кога пазарното учество изнесуваше 7,31%. Овој раст претставува потврда за стабилната пазарна позиција на Друштвото и за континуираниот напредок во сегментот на бруто полисирана премија

| Компанија | дек.24 | дек.25 | Пазарно учество | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|--------|
| | | | дек.24 | | дек.25 |
| Осигурување Македонија | 37.505 | 37.390 | 17,61% | ↓ | 15,71% |
| Еуролинк Осигурување | 24.268 | 34.649 | 11,40% | ↑ | 14,55% |
| Сигал Осигурување | 24.393 | 29.909 | 11,46% | ↑ | 12,56% |
| Триглав Осигурување | 26.317 | 27.667 | 12,36% | ↓ | 11,62% |
| Кроација Осигурување | 20.556 | 24.469 | 9,65% | ↑ | 10,28% |
| Сава Осигурување | 22.077 | 23.804 | 10,37% | ↓ | 10,00% |
| Халк Осигурување | 15.569 | 19.422 | 7,31% | ↑ | 8,16% |
| Осигурителна полиса | 14.608 | 15.503 | 6,86% | ↓ | 6,51% |
| Евроинс Осигурување | 14.995 | 12.303 | 7,04% | ↓ | 5,17% |
| Граве Осигурување | 11.749 | 12.160 | 5,52% | ↓ | 5,11% |
| Зоил Осигурување | 885 | 796 | 0,42% | ↓ | 0,33% |

Во однос на каналите за продажба на осигурување, осигурителниот пазар во 2025 година задржа релативно стабилна структура, при што најголемо учество и понатаму имаат директната продажба преку филијали и агенти, како и осигурително-брокерските друштва, додека останатите канали учествуваат со помал удел во вкупната бруто полисирана премија.

За разлика од општиот тренд на пазарот, каде што банкоосигурување во 2025 година учествува со 5,17% од вкупната бруто полисирана премија, Халк Осигурување оствари значително повисоко учество на продажбата преку банкоосигурување. Овој резултат е директен ефект на синергијата со Халкбанк и на континуираниот развој на моделот на банкоосигурување, што придонесе за значително повисока реализација на премија преку банката во однос на пазарниот просек.

Воедно, директната продажба останува еден од значајните канали за дистрибуција на производите на Халк Осигурување, со учество кое е приближно во согласност со пазарните движења. Кај продажбата преку осигурително-брокерските друштва е забележано умерено пониско учество во однос на пазарниот просек, иако овој канал и понатаму претставува важен сегмент во структурата на продажбата.

Ваквата структура на каналите за продажба ја одразува специфичната продажна стратегија на Халк Осигурување во однос на пазарот, со изразен фокус на развојот на банкарскиот канал како стратешка предност, при истовремено одржување стабилно присуство и во останатите канали на дистрибуција.

Во однос на бруто исплатените штети, Халк Осигурување го задржа своето учество на пазарот и ја заврши годината на седмата позиција според износот на исплатени штети. Оваа позиција е резултат на одговорното управување со ризиците, ефикасните процеси за обработка и ликвидација на штети, како и континуираната посветеност на Друштвото кон навремена и транспарентна исплата на обврските кон осигурениците.

Во согласност со стратешките приоритети, Халк Осигурување во 2025 година ги реализираше клучните цели поставени во годишниот план:

- **Развој и усовршување на ИТ системите** – Во 2025 година, продолжи развојот на напредното дигитално решение, со воведување на нови модули и нови функционалности кои ја подобруваат точноста на податоците, автоматизацијата на процесите и оперативната ефикасност. Овие подобрувања ја зајакнаа корисничката поддршка, ја зголемија транспарентноста во работењето и ја поставија основата за понатамошна дигитална трансформација и развој на иновативни услуги за клиентите.
- **Диверзификација на портфолиото** – Во 2025 година, Халк Осигурување продолжи со стратешкиот развој на доброволните осигурувања, што доведе до подобрување на соодносот помеѓу задолжителните и доброволните продукти. Во текот на годината беа воведени нови осигурителни производи и извршени подобрувања на постојните, со цел понатамошно прилагодување на понудата кон специфичните потреби на клиентите и унапредување на квалитетот на услугата.
- **Вложување во вработените** – Во 2025 година, Друштвото продолжи со континуирано унапредување на човечкиот капитал преку спроведување на обуки, едукација и развој на професионалните вештини на вработените. Дополнително, беа воведени подобри бенефити и програми за мотивација кои ја зголемуваат задоволеноста и ангажманот на тимот. Друштвото исто така го зајакна својот тим со нови вработени, со цел подобрување на квалитетот на услугите и ефикасноста во работењето.
- **Оптимизација на дистрибутивните канали** – Во 2025 година, Халк Осигурување продолжи со развој и унапредување на сите продажни канали. Беа спроведени активности за зајакнување на директната продажба и подобрување на соработката со брокерите, како и развој на банкарскиот канал, со цел постигнување повисока ефикасност, поголема достапност на производите до клиентите и континуиран раст на премијата.
- **Подобрување на системот за управување со ризици** – Во 2025 година, Халк Осигурување спроведе активности за унапредување на процесите за управување со ризици, вклучувајќи го подобрувањето на контролите при ликвидација на штети, обработката и услугата кон клиентите. Дополнително, беа оптимизирани дел од процесите за прием во осигурување, финансиско работење и известување, со воведување на системски контроли и механизми за надзор, што овозможи поголема точност, транспарентност и заштита од ризици во работењето.

Со реализацијата на овие стратешки цели, Халк Осигурување значително го зајакна своето пазарно позиционирање, унапреди клучните процеси во работењето и постави цврста основа за натамошен раст во 2025 година.

❖ КЛАСИ И УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во согласност со член 5 од Законот за супервизија на осигурување, врши работи на осигурување во рамките на сите 18 класи на неживотно осигурување.

Преку континуирано работење на утврдување и согледување на потребите за осигурување во услови на техничкиот и научниот развој и во услови на движење на стандардот на граѓаните, Друштвото постојано прави напори за проширување на дејноста и продуктите за осигурување со намалување на зависноста од задолжителните осигурувања и зголемување на продажбата на доброволни продукти како приоритет број еден во идното работење на Друштвото. Во текот на 2025 година преземавме значителни чекори во оваа насока што јасно може да се утврди и од соодносот на задолжителните наспроти доброволни класи на осигурување со состојба на 31.12.2025, кое покажува подобрување на страна на доброволните осигурувања.

Поради стратешки цели резултат на негативниот технички резултат од страна на Друштвото беа затворени неколку филијали со негативен технички резултат. Ограничување на учеството на друштвото во постапки за јавна набавка на осигурување, кои по анализа на техничките резултати од минатите години, покажале негативни трендови во развојот на оштетните побарувања, а со тоа и на штетниот резултат на друштвото во целина.

❖ **МЕРКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК**

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото го извршува реосигурувањето со склучување на договори за реосигурување со реосигурителни брокери и го преотстапува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување. Друштвото ги реосигурува ризиците кои го надминуваат максималниот самопридржај согласно Програмата за реосигурување и табелата на масимален самопридржај за да ја контролира својта изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото секоја година прибира понуди за реосигурување преку реосигурителни брокери и реосигурителни друштва и согласно програмата врши избор на најсоодветните реосигурителни покретија. Следствено на договорите за реосигурување Друштвото преотстапува соодветен дел средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување, а кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

❖ ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

Друштвото континуирано го следи одржувањето на потребното ниво на обемот на капиталот, маргината на солвентност, техничките резерви и вложувањата на расположливите средства кои ги покриваат техничките резерви.

Со состојба на 31.12.2025 година, запишаниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 1.384.842 илјади денари односно 22.519 илјади евра.

Со состојба на 31.12.2025 година, Друштвото има суфицит на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 229.524 илјади денари односно 3.732 илјади евра и суфицит во однос на маргината на солвентност во износ од 215.951 илјади денари односно 3.511 илјади евра. Со истото, Друштвото е во целост усогласена со барањата за адекватност на капиталот.

Покривање на нето техничките резерви

Друштвото во 31.12.2025 година е во согласност со законските услови и покажа 103,90% вложувања кои ги покриваат техничките резерви:

| | 31.12.2025 (МКД) | 31.12.2025 (ЕУР) |
|---|------------------|------------------|
| Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви | 1.093.717.145 | 17.785.465 |
| Вкупно нето технички резерви | 1.052.624.903 | 17.117.244 |
| Резерви за преносни премии | 570.541.542 | 9.277.853 |
| Резерви за бонуси и попусти | 2.900.234 | 47.162 |
| Резерви за штети | 479.183.127 | 7.792.229 |
| Покритие на технички резерви во % | 103,90% | 103,90% |
| Разлика | 41.092.242 | 668.221 |

Бруто технички резерви

Техничките резерви се пресметани и издвоени во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и истите овозможуваат долгорочно исполнување на обврските од договорите за осигурување.

Бруто техничките резерви на 31.12.2025 изнесуваат 1.148.093.403 денари или 18.668.185 евра, и истите се состојат од:

- Резерви за преносни премии: 646.125.138 денари или 10.506.100 евра;
- Резерви за бонуси и попусти: 2.900.234 денари или 47.158 евра; и
- Резерви за штети: 499.068.031 денари или 8.114.927 евра, кои ги вклучуваат резервите за пријавените, неликвидирани штети, резервите за настанати, непријавени штети и резервите за трошоци за штети.

Резерви за преносни премии

Резервите за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер измеѓу истечениот осигурителен период и истекот на договорот за осигурување.

При пресметката на резервите за преносни премии е користен методот про рата темпорис опишан во Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Дополнително Друштвото има издвоено резерва за неистечени ризици. Пресметаниот износ се додава на процената на резервата за преносни премии.

Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- право на учество во добивката, како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси)
- право на делумно намалување на премиите (попусти)

како резултат на позитивен исход од неизвесен настан кој е дефиниран со договорите за осигурување.

Резерви за штети

Резерви за штети се издвоени согласно Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви во износ кој е проценет на начин кој ќе обезбеди покривање на сите обврски кои Друштвото е должно да ги намира врз основа на договорите за осигурување, каде што осигурениот настан се случил до крајот на пресметковниот период, без разлика на тоа дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги и сите трошоци кои произлегуваат од процесот на решавање и исплата на штети.

Во прилог на овој извештај е Годишната потврда на актуарот со 31.12.2025 каде е содржано подетално објаснување за основот и моделите користени за процената на техничките резерви. Истата вклучува и анализа на сензитивност и стрес анализа со кои е направено тестирање за финансиската состојба на Друштвото во случај на промени на условите во кои оперира (анализа на сензитивност), како и во случај на сериозни шокови (стрес-анализа).

Во Потврдата од актуарот се обелоденети и обемот и квалитетот на информациите кои се користат за процена на технички резерви. Со оглед на тоа што квалитетот на податоците е основа за квалитетот на целокупното работење, Друштвото активно работи на процесот на имплементација на нови модули кои ќе го подобрат веќе имплементираното софтверско решение, кое беше набавено минатата година, со цел поефикасна работа на Друштвото.

❖ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Друштвото ги води својата сметководствена евиденција и финансиските извештаи ги составува во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за водење сметководство, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и релевантната регулатива од областа на осигурувањето. Финансиските извештаи се изготвуваат врз основа на начелата на точно, објективно и фер презентирање на средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите на Друштвото, со цел да се обезбеди веродостојна и реална слика за неговата финансиска состојба, резултатите од работењето и промените во финансиската позиција.

❖ АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Извештај за работењето на каналите на продажба ќе биде во фокусот на податоци за реализација на премија, остварен план и идни планови.

Износите во табелата се во денари:

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2025 | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Генерална Дирекција | 53.063.349 | 63.092.830 | 75.649.016 | 10.029.481 | 18.9% |
| Подружници | 428.800.369 | 473.690.832 | 460.802.207 | 44.890.463 | 10.5% |
| Халк Банка | 315.768.313 | 492.766.614 | 461.250.000 | 176.998.301 | 56.1% |
| Брокери | 159.765.038 | 164.813.611 | 232.298.777 | 5.048.573 | 3,2% |
| Вкупно | 957.397.069 | 1.194.363.887 | 1.230.000.000 | 236.966.818 | 24,8% |

❖

Износите во табелата се во евра:

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2025 | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Генерална Дирекција | 862.889 | 1.025.983 | 1.230.165 | 163.094 | 18.9% |
| Подружници | 6.972.931 | 7.702.916 | 7.493.719 | 729.986 | 10.5% |
| Халк Банка | 5.134.862 | 8.013.117 | 7.500.000 | 2.878.255 | 56.1% |
| Брокери | 2.598.017 | 2.680.114 | 3.777.523 | 82.097 | 3.2% |
| Вкупно | 15.568.698 | 19.422.130 | 20.000.000 | 3.853.432 | 24,8% |

| | |
|--|-------|
| Реализација на план за премија за 2025 | 97,1% |
|--|-------|

❖ Бруто полисираната премија заклучно со 31.12.2025 година изнесува 1.194.363.887 денари односно 19.422.130 евра, што претставува раст од 24,8% споредено со претходната година.

Бруто полисирана премија по класи

Износите во табелата се во денари :

| Класа | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2025-2024 | 2025-2024% |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 01 Незгода | 70,021,172 | 84,681,949 | 14,660,777 | 20.9% |
| 02 Здравствено осигурување | 118,365,022 | 152,565,095 | 34,200,073 | 28.9% |
| 03 Моторни возила - каско | 146,352,796 | 148,222,074 | 1,869,278 | 1.3% |
| 04 Шински возила - каско | - | - | - | - |
| 05 Воздухоплови - каско | - | - | - | - |
| 06 Пловни објекти - каско | 187,670 | 166,744 | -20,926 | -11.2% |
| 07 Стока во превоз - карго | 5,535,952 | 6,289,908 | 753,957 | 13.6% |
| 08 Имот од пожари и други непогоди | 85,494,990 | 101,476,514 | 15,981,524 | 18.7% |
| 09 Останати осигурувања на имот | 58,804,430 | 102,186,771 | 43,382,341 | 73.8% |
| 10 АО (вкупно) | 394,257,015 | 400,790,955 | 6,533,941 | 1.7% |
| 11 Одговорност воздухоплови | - | - | - | - |
| 12 Одговорност пловни објекти | 356,872 | 490,955 | 134,083 | 37.6% |
| 13 Општа одговорност | 32,581,249 | 51,089,292 | 18,508,044 | 56.8% |
| 14 Осигурување на кредити | 26,230,961 | 110,955,017 | 84,724,056 | 323.0% |
| 15 Осигурување на гаранции | 156,600 | 180,810 | 24,210 | 15.5% |
| 16 Осигурување од финансиски загуби | 3,913,189 | 16,668,115 | 12,754,926 | 325.9% |
| 17 Осигурување на правна заштита | - | - | - | - |
| 18 Осигурување на туристичка помош | 15,139,152 | 18,599,688 | 3,460,536 | 22.9% |
| Вкупно | 957,397,069 | 1,194,363,887 | 236,987,744 | 25% |

Износите во табелата се во евра :

| Класа | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2025-2024 | 2025-2024% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 01 Незгода | 1,138,648 | 1,377,054 | 238,406 | 20.9% |
| 02 Здравствено осигурување | 1,924,791 | 2,480,935 | 556,144 | 28.9% |
| 03 Моторни возила - каско | 2,379,914 | 2,410,311 | 30,397 | 1.3% |
| 04 Шински возила - каско | - | - | - | - |
| 05 Воздухоплови - каско | - | - | - | - |
| 06 Пловни објекти - каско | 3,052 | 2,712 | (340) | -11.2% |
| 07 Стока во превоз - карго | 90,023 | 102,283 | 12,260 | 13.6% |
| 08 Имот од пожари и други непогоди | 1,390,275 | 1,650,159 | 259,883 | 18.7% |
| 09 Останати осигурувања на имот | 956,247 | 1,661,709 | 705,461 | 73.8% |
| 10 АО (вкупно) | 6,411,204 | 6,517,456 | 106,252 | 1.7% |
| 11 Одговорност воздухоплови | - | - | - | - |
| 12 Одговорност пловни објекти | 5,803 | 7,984 | 2,180 | 37.6% |
| 13 Општа одговорност | 529,819 | 830,788 | 300,968 | 56.8% |
| 14 Осигурување на кредити | 426,554 | 1,804,293 | 1,377,739 | 323.0% |
| 15 Осигурување на гаранции | 2,547 | 2,940 | 394 | 15.5% |
| 16 Осигурување од финансиски загуби | 63,634 | 271,048 | 207,414 | 325.9% |
| 17 Осигурување на правна заштита | - | - | - | - |
| 18 Осигурување на туристичка помош | 246,185 | 302,459 | 56,273 | 22.9% |
| Вкупно | 15,568,698 | 19,422,130 | 3,853,432 | 25% |

- ❖ Во 2025 година, Халк Осигурување забележува раст на премијата за осигурување во скоро сите класи на осигурување. Најголем раст се забележува во **Класа 14, Осигурување на кредити** што е резултат на моделот на продажба на овој вид на осигурување преку Халк Банка, односно наплата на еднократна премија за цел период на осигурување. Значително зголемување во текот на целата година се забележува и **Класите 8 и 9 - Осигурување на имот**, што е една од главните цели на Друштвото да ги развива доброволните класи на осигурување. Во **Класа 2 – Здравствено осигурување**, растот е солиден и е резултат на продажба на пакетот за колективно здравствено осигурување на неколку клиенти, правни лица. Во однос на **Класа 10 - Осигурување од автомобилска одговорност**, во 2025 година утврден е раст од 1,7 % и истото се должи на стратегијата на Друштвото за дисперзија на портфолиото и независност од задолжителните класи на осигурување кои што согласно историските податоци на индустријата во целина имаат негативен технички резултат.

Бруто Полисирана Премија

(во денари)

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2025 | Разлика | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Генерална Дирекција – корпоративна продажба | 53.063.349 | 63.092.830 | 75.649.016 | -12.556.186 | 10.029.481 | 18.9% |
| Филијали на Халк Осигурување | 428.800.369 | 473.690.832 | 460.802.207 | 12.888.625 | 44.890.463 | 10.5% |
| Вкупно | 481.863.718 | 536.783.662 | 536.451.223 | 332.439 | 54.919.944 | 11.4% |

(во евра)

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2025 | Разлика | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| Генерална Дирекција – корпоративна продажба | 862.889 | 1.025.983 | 1.230.165 | -204.182 | 163.094 | 18.9% |
| Филијали на Халк Осигурување | 6.972.931 | 7.702.916 | 7.493.719 | 209.588 | 729.986 | 10.5% |
| Вкупно | 7.835.820 | 8.728.899 | 8.723.403 | 5.406 | 893.080 | 11.4% |

| | |
|--|--------|
| Реализација на план на филијали | 102,8% |
| Реализација на план на Генерална Дирекција – корпоративна продажба | 83,4% |

- **Планот за 2025 година на филијалите на Халк Осигурување** (поделени на западен и источен регион) **е со остварување од 102.8 %**
- Согласно горенаведената табела, филијалите во 2025 година генерирале премија од 7.702.916 евра наспроти 6.972.931 евра во 2024 година што е за 729.986 евра или за 10.5% зголемување во однос на претходната година.
- Коефициентот на штетност за филијалите во 2025 година е 43%, додека во 2024 година бил 47%.
- **Планот за 2025 година на Генерална Дирекција, одделот за корпоративна продажба, е со остварување од 83.4 % .**
- Коефициентот на штетност за одделот на корпоративна продажба во 2025 година е 48%, додека во 2024 година бил 55%.

Дирекција за Банкоосигурување

Резултати од продажба

(*во денари)

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2025 | Разлика | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Халк Банка | 315.768.313 | 492.766.614 | 461.250.000 | 31.516.614 | 176.998.301 | 56.1% |

(*во евра)

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2025 | Разлика | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| Халк Банка | 5.134.862 | 8.013.117 | 7.500.000 | 512.507 | 2.878.255 | 56.1% |

Дирекцијата за Банкоосигурување, како дел од Секторот продажба, во делот на продадена премија во изминатите две години ги бележи следните резултати :

(*во денари)

| Класа | 2024 | | | 2025 | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | Халк Осигурување | Халк Банк | % на учество | Халк Осигурување | Халк Банк | % на учество |
| 01 Незгода | 70,021,172 | 34,497,420 | 49.3% | 84,681,949 | 40,731,000 | 48.1% |
| 02 Здравствено осигурување | 118,365,022 | 89,433,191 | 75.6% | 152,565,095 | 124,825,000 | 81.8% |
| 03 Моторни возила - каско | 146,352,796 | 20,518,278 | 14.0% | 148,222,074 | 23,147,000 | 15.6% |
| 04 Шински возила - каско | - | - | - | - | - | - |
| 05 Воздухоплови - каско | - | - | - | - | - | - |
| 06 Пловни објекти - каско | 187,670 | - | 0.0% | 166,744 | - | - |
| 07 Стока во превоз - карго | 5,535,952 | 5,297,500 | 95.7% | 6,289,908 | 4,096,000 | 65.1% |
| 08 Имот од пожари и други непогоди | 85,494,990 | 65,167,183 | 76.2% | 101,476,514 | 54,234,000 | 53.4% |
| 09 Останати осигурувања на имот | 58,804,430 | 38,031,365 | 64.7% | 102,186,771 | 65,969,000 | 64.6% |
| 10 АО (вкупно) | 394,257,015 | 10,953,124 | 2.8% | 400,790,955 | 13,292,000 | 3.3% |
| 11 Одговорност воздухоплови | - | - | - | - | - | - |
| 12 Одговорност пловни објекти | 356,872 | 31,977 | 9.0% | 490,955 | 6,000 | 1.2% |
| 13 Општа одговорност | 32,581,249 | 21,573,479 | 66.2% | 51,089,292 | 37,832,000 | 74.1% |
| 14 Осигурување на кредити | 26,230,961 | 26,230,961 | 100.0% | 110,955,017 | 110,955,000 | 100.0% |
| 15 Осигурување на гаранции | 156,600 | - | 0.0% | 180,810 | - | 0.0% |
| 16 Осигурување од финансиски загуби | 3,913,189 | 2,823,526 | 72.2% | 16,668,115 | 15,498,000 | 93.0% |
| 17 Осигурување на правна заштита | - | - | - | - | - | - |
| 18 Осигурување на туристичка помош | 15,139,152 | 1,210,310 | 8.0% | 18,599,688 | 2,181,000 | 11.7% |
| Вкупно | 957,397,069 | 315,768,314 | 33% | 1,194,363,887 | 492,766,000 | 41% |

- Од табелата се забележува дека осигурувањето преку продажната мрежа на Халк Банка АД Скопје во вкупната продажба на Халк Осигурување АД Скопје учествува со 41% во 2025 година, што е за 8% зголемување во споредба со 2024 година кога процентот на учество бил 33%.
- Според класите на осигурување најголем дел од продажбата на Банката е во доброволните осигурувања кои завземаат над 90% од продажбата преку овој канал, а воедно доброволните осигурувања продадени преку Халк Банка завземаат 60% од вкупната продажба на доброволни осигурувања на Халк Осигурување АД Скопје.
- Коефициентот на штетност во 2025 година е 27%, додека во 2024 година бил 24%.

Организација на Дирекцијата за Банкоосигурување

Главната задача на Дирекцијата за Банкоосигурување е остварување на резултати преку продажната мрежа на Халк Банка АД Скопје.


Банката има 47 филијали низ Македонија и скоро во секоја од нив најмалку еден лиценциран застапник за продажба на полиси.

Дирекцијата за Банкоосигурување во 2026 година, ќе се стреми да ја прошири својата соработка со Халк Банка со сите типови на полиси, а таргет група ќе бидат паралелно физички и правни лица, како мали и средни така и корпоративни клиенти.

Банкоосигурување кај конкуренција

Според графиконот подолу, вкупната премија продадена преку сите Банки во 2025 изнесува 750.549 милиони денари или 12,2 мил евра, од кои Халк банка учествува со 492.766 милијони денари или 8 мил евра во 2025 година, односно процентуалното учество е 66% во вкупната продажба на осигурителни полиси преку застапници - Банки :

Пазарно учество на Халк Банка во однос на сите Банки застапници



Оддел за индиретни канали на продажба

Одделот за Индиректни канали на продажба во 2025 година имаше зголемување споредбено со 2024 година. Работењето на индиректните канали на продажба е насочено кон постојан и континуиран раст во однос на продажбата и соработката. Наша идна цел е да се продолжи и зголеми веќе воспоставената соработка со брокерските друштва и туристичките агенции, односно истото да се реализира преку континуирано подобрување на услугите кои ги нуди Халк осигурување.

Во 2025 година имавме прекин на соработка со брокерско друштво, како и намалување на продажбата со одредени брокерски друштва.

во денари

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2025 | Разлика | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Брокери+Туристички агенции | 159.765.038 | 164.813.611 | 232.298.777 | -67.485.166 | 5.048.573 | 3.2% |

во евра

| КАНАЛ | 31.12.2024 | 31.12.2025 | План 2024 | Разлика | 2025-2024 | 2025-2024 % |
|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Брокери+Туристички агенции | 2.598.017 | 2.680.114 | 3.777.523 | -1.097.409 | 82.097 | 3.2% |

Во табелата се дадени битни параметри од работењето на **Индиректни канали на продажба**, односно :

- Реализација 2025 во однос на 2024 (зголемување од 3,2 %, или 5.048.573 денари или 82.097 еур)
- Коефициентот на штетност во 2025 е 42%, споредено со 2024 година 53%

❖ Анализа за обработка на штети и трошоци за штети за 2025 година

Во деловната 2025 година се пријавени вкупно 11.530 штети ,во однос на 2024 година Друштвото има пораст од 8.8% и 18.7% споредено со 2023 година.

Вкупен пораст на вкупно пријавениот број на штети се однесува на порастот и планираната продажба.

Податоци за бруто ликвидирани штети:

Бруто ликвидираниите штети во 2025 година се во износ од 6.605.056 евра споредено со бруто ликвидираниите штети во 2024 година во износ од 6.229.202 евра, од што може да се утврди дека се бележи тренд на зголемување на износот на ликвидирани и исплатени штети кој тренд е особено забележлив во класа 02 – здравствено осигурување и класа 09-други осигурувања на имот.

Бруто ликвидирани штети 2025/2024

Износите во табелата се во денари:

| КЛАСА | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2025-2024 | 2025-2024% |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода | 23.927.208 | 28.879.450 | 4.952.242 | 20,70% |
| 2. Здравствено осигурување | 43.751.238 | 72.442.583 | 28.691.345 | 65,58% |
| 3. Осигурување на моторни возила (каска) | 85.903.969 | 74.963.353 | 10.940.616 | -12,74% |
| 4. Осигурување на шински возила (каска) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Осигурување на воздухоплови (каска) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Осигурување на пловни објекти (каска) | 0 | 1.854.172 | 1.854.172 | |
| 7. Осигурување на стока во превоз (карга) | 64.516 | 0 | -64.516 | -100,00% |
| 8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди | 11.415.306 | 16.206.011 | 4.790.705 | 41,97% |
| 9. Други осигурувања на имот | 6.931.136 | 5.052.989 | -1.878.147 | -27,10% |
| 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 202.652.092 | 202.993.460 | 341.368 | 0,17% |
| 11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Осигурување од употреба на пловни | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Општо осигурување од одговорност | 3.827.770 | 601.020 | -3.226.750 | -84,30% |
| 14. Осигурување на кредити | 0 | 27.925 | 27.925 | |
| 15. Осигурување на гаранции | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Осигурување од финансиски загуби | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Осигурување на правна заштита | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Осигурување на туристичка помош | 4.622.745 | 3.189.909 | -1.432.836 | -31,00% |
| ВКУПНО | 383.095.980 | 406.210.872 | 23.114.892 | 6,03% |

Износите во табелата се во евра:

| КЛАСА | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2025-2024 | 2025-2024% |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода | 389.060 | 469.585 | 80.524 | 20,70% |
| 2. Здравствено осигурување | 711.402 | 1.177.928 | 466.526 | 65,58% |
| 3. Осигурување на моторни возила (каска) | 1.396.813 | 1.218.916 | -177.896 | -12,74% |
| 4. Осигурување на шински возила (каска) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Осигурување на воздухоплови (каска) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Осигурување на пловни објекти (каска) | 0 | 30.149 | 30.149 | |
| 7. Осигурување на стока во превоз (карго) | 1.049 | 0 | -1.049 | -100,00% |
| 8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди | 185.615 | 263.512 | 77.898 | 41,97% |
| 9. Други осигурувања на имот | 112.701 | 82.162 | -30.539 | -27,10% |
| 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 3.295.156 | 3.300.707 | 5.551 | 0,17% |
| 11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Осигурување од употреба на пловни | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Општо осигурување од одговорност | 62.240 | 9.773 | -52.467 | -84,30% |
| 14. Осигурување на кредити | 0 | 454 | 454 | |
| 15. Осигурување на гаранции | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Осигурување од финансиски загуби | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Осигурување на правна заштита | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Осигурување на туристичка помош | 75.167 | 51.868 | -23.298 | -31,00% |
| ВКУПНО | 6.229.203 | 6.605.055 | 375.852 | 6,03% |

Во 2025 година согласно горенаведениот табеларен приказ се бележи зголемување на вкупниот ликвидиран износ за 6.03% или во споредба со 2024 година се ликвидрани 164.146 евра повеќе.

Согласно горенаведената табела во текот на 2025 година се бележи пад на ликвидирираниот износ во класа 03- Осигурување на моторни возила каска тоа 12.74 % кое е резултат на внимателно избрани клиенти и контролорана продажба.

Извештај за РБНС за 2025/2024

Видно од долунаведената табела за состојба на резервирани штети во 2025 година во однос на 2024 година, се бележи намалување на резервираните износи на штети како резултат на соодветно решавање на штетите во законските рокови и намалување на штетите во судски спор. Споредбено РБНС 2025/2024 се бележи намалување од 5.43%.

Најголемо намалување на резервиран износ се забележува во класа 08- осигурување на имот од пожар и други опасности каде резервирираниот износ бележи пад за 43.04%.

Во текот на 2025 година ќе се продолжи со адекватно решавање и ликвидирање на штетите, а паралелно со тоа и промовирање на друштвото како стабилен фактор во осигурителниот бизнис. Континуитетот на професионален пристап кон нашиот осигуреник како и кон секој оштетен како потенцијален осигуреник ќе се продолжи со истиот интензитет како реален концепт на Друштвото.

Приказ на РБНС

| КЛАСА | РБНС 2024 | | | РБНС 2025 | | |
|--|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | Број | 2024 МКД | 2024 ЕУР | Број | 2025 МКД | 2025 ЕУР |
| 1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода | 62 | 5.201.930 | 84.584 | 86 | 7.063.413 | 114.852 |
| 2. Здравствено осигурување | 129 | 2.268.044 | 36.879 | 185 | 1.816.406 | 29.535 |
| 3. Осигурување на моторни возила (каска) | 209 | 27.077.828 | 440.290 | 154 | 30.542.676 | 496.629 |
| 4. Осигурување на шински возила (каска) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Осигурување на воздухоплови (каска) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Осигурување на пловни објекти (каска) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Осигурување на стока во превоз (карго) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.131 | 831 |
| 8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди | 9 | 3.615.032 | 58.781 | 11 | 2.059.099 | 33.481 |
| 9. Други осигурувања на имот | 17 | 2.488.674 | 40.466 | 20 | 2.421.213 | 39.369 |
| 10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 704 | 206.903.578 | 3.364.286 | 690 | 183.296.629 | 2.980.433 |
| 11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Осигурување од употреба на пловни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Општо осигурување од одговорност | 5 | 1.105.955 | 17.983 | 8 | 17.008.218 | 276.556 |
| 14. Осигурување на кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Осигурување на гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Осигурување од финансиски загуби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Осигурување на правна заштита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Осигурување на туристичка помош | 48 | 1.508.902 | 24.535 | 65 | 2.012.461 | 32.723 |
| ВКУПНО | 1183 | 250.169.943 | 4.067.804 | 1220 | 246.271.246 | 4.004.411 |
| НБО | 62 | 17.418.331 | 283.225 | 63 | 17.379.190 | 282.588 |

Состојба на регреси

Состојбата на наплатени регресни побарувања за деловната 2025 година изнесува 8.225.814. денари или 133.753 евра, додека наплатените регресни побарувања со состојба 31.12.2024 изнесуваат 7.416.969.денари или 120.601 евра.

Во овој дел секторот за штети презема активности во насока на зголемена контрола на регресните побарувања и мерки за побрза наплата. Меѓутоа, во овој дел треба да се напомене дека наплатата зависи од финансиската состојба на регресниот должник, а можноста за наплата на истиот по завршување на судска постапка преку извршител во смисла на позитивните законски прописи исто така зависи од финансиската стабилност.

Регресни постапки

во денари

| Наплата на регреси | 2024 | 2025 | 2025/2024 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Наплатени регреси | 7.416.969 | 8.225.814 | 10,9% |

во евра

| Наплата на регреси | 2024 | 2025 | 2025/2024 |
|--------------------|---------|---------|-----------|
| Наплатени регреси | 120.601 | 133.753 | 10,9% |

Состојбата на наплатени регресни побарувања во извештајниот период бележи зголемување за 10,9% споредбено со истиот период минатата година.

Императив на Друштвото во текот на 2025 година во иднина е водење на политика за правилна и фер постапка за обработка на предметите за надомест на штети, како една од главните параметри за квалитетно работење на осигурителниот бизнис.

Нашата цел е држење на нивото на стабилна и реална резервација како во вонсудски предмети така и во судските предмети. Друштвото е насочено кон правилно резервирање на сите новопријавени штети во согласност со расположливата документација во предметот и постепенa корекција на сите затекнати нереални износи на резервација на штети, се со цел да исплатениот износ кореспондира со резервираниот.

Дополнителна примарна цел е задржување на динамиката на решавање на оштетени побарувања кои како што е напоменато погоре влијаат на маркетингот т.е кон задржување на постојните и привлекување на нови клиенти во доменот на продажбата како и на рангирањето на осигурителната Друштво на корпоративно ниво.

❖ Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба

Финансиски резултат до 31.12.2025

Финансискиот резултат за период од 01.01.2025 – 31.12.2025 е во износ од 14.468.432 денари или 235.278 евра што бележи подобрување за 961 % во однос на истиот период 2024 година:

во денари

| Финансиски резултат | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2025-31.12.2025 | разлика 2025/2024 | % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|
| | 1.363.997 | 14.468.432 | 13.104.435 | 961% |

во евра

| Финансиски резултат | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2025-31.12.2025 | разлика 2025/2024 | % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|
| | 22.181 | 235.278 | 213.098 | 961% |

Значителното подобрување на финансискиот резултат во 2025 година, кое Друштвото го постигна во однос на претходното работење се должи на значителен пораст во клучните приходи од своето работење (19,35%). Порастот на премијата, приходите од вложувањата и осигурително техничките приходи покажуваат стабилен развој и успешност на операциите, што е резултат на стратегијата во работењето и прилагодувањето на пазарните услови.

Овој финансиски резултат е пред сè ефект на силниот раст на премијата, подобрениот штетен резултат, повисоките приходи од вложувања и подобрената наплата на побарувањата, и покрај присуството на одредени еднократни трошоци во завршниот квартал.

Главни двигатели за финансискиот резултат заклучно со 31.12.2025 се:

- Зголемување на бруто полисирана премија за 24,8% споредбено со истиот период минатата година и зголемување на нето заработената премија за 19,8%.
- Приходите од вложувањата се извршени во согласност со законските и внатрешните акти и на крајот од работната година изнесуваат 44.435.879 денари односно 722.535 евра и имаат константен пораст од 27,9% во однос на 2024 година.
- Приходите од провизијата за реосигурување се намалени за 24,8%.
- Ефектот на нето штетите покажува раст за 11,7%.

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

Биланс на успех за 2025 година споредбено со 2024 година

| Опис на позицијата | 2025 | 2024 | 2025-2024 | Промена 2025/2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | 947.017.348 | 793.454.713 | 152.939.122 | 19,35% |
| ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА | 864.083.471 | 721.251.331 | 142.832.140 | 19,80% |
| ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | 44.435.879 | 34.731.430 | 9.080.936 | 27,94% |
| Приходи по основ на провизија од реосигурување | 15.962.332 | 21.213.450 | -5.251.118 | -24,75% |
| ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ | 20.165.520 | 11.606.237 | 8.559.283 | 73,75% |
| ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | 2.370.146 | 4.652.265 | -2.282.119 | -49,05% |
| РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | 930.301.694 | 791.036.010 | 138.642.171 | 17,61% |
| НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ | 378.635.704 | 339.072.442 | 39.563.262 | 11,67% |
| Промени во останатите технички резерви | 101.751 | 305.032 | -203.281 | -66,64% |
| ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ | 36.222.989 | 15.200.644 | 21.022.345 | 138,30% |
| НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО | 476.128.003 | 395.832.046 | 80.295.957 | 20,29% |
| ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА | 929.485 | 481.377 | -175.405 | 93,09% |
| ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ | 32.596.667 | 28.348.825 | 4.247.842 | 14,98% |
| ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | -7.049.558 | 9.853.371 | -16.902.929 | -171,54% |
| ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА | 12.736.653 | 1.942.273 | 10.794.380 | 555,76% |
| ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ | 16.715.654 | 2.418.703 | 14.296.951 | 591,10% |
| ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА | 2.247.222 | 1.054.706 | 1.192.516 | 113,07% |
| ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ | 14.468.432 | 1.363.997 | 13.104.435 | 960,74% |

Показатели од билансот на успех

- **Бруто полисираната премија** во 2025 години со износ од 1.194.363.887 денари или 19.420.551 евра, што претставува пораст од 24,8% во однос на 2024 година. Друштвото работеше во класите на осигурување за кои има дозвола за работење. Во работењето беа користени сите расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва, Халк банка и Е - продажба. Нето заработената премија е во износ од 864.083.471 денари или 14.050.138 евра, што во однос на 2024 година е зголемување од 19,8% .
- **Приходите од инвестициите** заклучно со 31.12.2025 во однос на коресподентниот период 2024 година бележат пораст од 27,9%, главно поради вложувањата во двегодишни депозити (3,5% каматна стапка) и државни обврзници и државни записи (каматни стапки од 2,5% до 6,15%). Најмногу има позитивни ефекти од приходите од каматите каде што Друштвото бележи зголемување од 25,6% во однос на минатата година како резултат на поволните стапки и променетата рочност на инвестициите.

Основната цел на инвестициската стратегија е да се постигне соодветно покривање на нето техничките резерви преку пропорцијата на инвестициите во однос на различните параметри како рочност, валута, банкарска пропорција и ограничувања, како и да се има профитабилно инвестициско портфолио и стабилност. Вложувањата на Друштвото се во целост во согласност

со дозволените рамки во законските и подзаконските акти, како и согласно внатрешните акти на Друштвото. Основната цел на стратегијата за инвестирање е да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.

- **Останати осигурително технички приходи** - Друштвото забележува значителен пораст во останатите осигурително технички приходи во вкупен износ од 20.165.520 денари или 327.895 евра, што е пораст за 73,7% во однос на минатата 2024 година. Ова се должи на пресметка и евиденција на приходи од пресметана исправка на одложената обврска за провизии.
- **Вкупно нето настанати штети** во 2025 година во однос на истиот период 2024 година бележат минимално зголемување за 11,7%. Бруто исплатените штети во однос на истиот период 2024 имаат зголемување за 6%. Бруто техничките резерви на Друштвото (RBNS+IBNR) во 2025 година изнесуваат 499.068.031 денари или 8.115 илјади евра, што покажува намалување однос на 2024 година, и претставува промена во бруто техничките резерви за штети со намалување за 91,6%, во однос на минатата година.
- **Нето трошоци за спроведување на осигурувањето** – трошоците за стекнување со состојба заклучно со 31.12.2025 година се со вкупен износ 219.235.877 денари или 3.565 илјади евра од бележат зголемување за 12,2% заради ефектот од пресметката на DAC (одложен трошок за стекнување) кој оваа година има позитивно влијание врз финансискиот резултат за 148,3% во однос на 2024 година поради структурата на премијата.
- **Административните трошоци** се зголемени за 28,2% во однос на 2024 година, што во најголем дел се должи на зголемување на трошоците за информатички услуги за деловен континуитет, зголемување на платите на вработените и платено приватно здравствено осигурување за вработените за 2025 година.
- **Вредносното усогласување на побарувањата по основ на премија** во 2025 година има позитивно влијание на финансискиот резултат за годината со ослободување на трошокот за резервирање на побарувањата по основ на премија во износ од 7.049.558 денари односно 114.627 евра во однос на 2024 година.

Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото за 2025 година, кој е во прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото за 2024 година.

Биланс на состојба за 2025 година споредбено со 2024 година

| Опис на позицијата | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 2025-2024 | Промена 2025/2024 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| АКТИВА | 1.906.211.396 | 1.685.290.844 | 220.920.552 | 13,48% |
| НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 118.013.394 | 115.563.857 | 2.449.537 | 2,12% |
| ВЛОЖУВАЊА | 1.294.820.116 | 1.174.199.029 | 120.621.087 | 10,13% |
| ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ | 105.160.000 | 48.047.854 | 57.112.146 | 98,69% |
| ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | 0 | 1.463.585 | -1.463.585 | -100,00% |
| ПОБАРУВАЊА | 212.948.869 | 215.629.916 | -2.681.047 | 7,64% |
| ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | 43.372.529 | 43.205.821 | 166.708 | 0,39% |
| АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 131.896.488 | 87.180.782 | 44.715.706 | 49,54% |
| ПАСИВА | 1.906.211.396 | 1.685.290.844 | 220.920.552 | 13,48% |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 546.490.853 | 532.022.421 | 14.468.432 | 2,72% |
| БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ | 1.157.784.903 | 985.747.708 | 172.037.195 | 16,47% |
| ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ | 11.502.299 | 8.359.388 | 3.142.911 | 37,60% |
| ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | 2.514.336 | 481.750 | 2.032.586 | 421,92% |
| ОБВРСКИ | 141.928.244 | 107.575.645 | 34.352.599 | 48,19% |
| ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 45.990.761 | 51.103.932 | -5.113.171 | -13,00% |

Капитал на Друштвото на датум 31.12.2025 година

Со состојба на 31.12.2025 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 1.384.842.083 денари или 22.519.588 евра.

Со состојба на 31.12.2025 година друштвото има суфицит на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 229.524.027 денари односно 3.732.098 евра и суфицит во однос на маргината на солвентност во износ од 215.951.274 денари односно 3.511.403 евра. Со истото Друштвото е во целост усогласена со локалните барања за адекватност на капиталот.

| | | 31.12.2025 денари | 31.12.2025 евра |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| Основен капитал, (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13) | I | 414.009.027 | 6.731.854 |
| Акционерски капитал | I1 | 1.384.842.083 | 22.517.757 |
| Долгорочни нематеријални средства | I7 | 118.013.394 | 1.918.917 |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековна година | I8 | 852.819.662 | 13.866.986 |
| Вкупно основен и дополнителен капитал | III | 414.009.027 | 6.731.854 |
| Вкупен капитал I + II – IV | V | 414.009.027 | 6.731.854 |
| МАРГИНА НА СОЛВЕНТНОСТ | VI1 | 198.057.753 | 3.220.451 |
| КАПИТАЛ | VI3 | 414.009.027 | 6.731.854 |
| ГАРАНТЕН ФОНД | VI4 | 184.485.000 | 2.999.756 |
| ВИШОК/НЕДОСТАТОК ВО ОДНОС НА ГАРАНТНИОТ ФОНД | VI5 | 229.524.027 | 3.732.098 |
| ВИШОК/НЕДОСТАТОК ВО ОДНОС НА МАРГИНАТА НА СОЛВЕНТНОСТ | VI6 | 215.951.274 | 3.511.403 |

❖ РАЗВОЈ НА ИНФОРМАЦСКИ СИСТЕМИ

Основна функција на Дирекција за ИТ во Халк Осигурување АД Скопје и во текот на 2025 година останува сервис на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото.

Дирекцијата за ИТ во Халк Осигурување АД Скопје и во 2025 година продолжи да се развива согласно потребите на деловните процеси во друштвото, со фокус на обезбедување навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни за работењето. Тимот на ИТ е организиран на начин што овозможува висока ефикасност и континуирана поддршка, при што активно се следат и имплементираат најновите технолошки решенија со цел унапредување на бизнис процесите.

Дирекција за ИТ на Друштвото во 2025 година делуваше во правец на:

- Обезбедување целосна достапност и стабилност на ИТ сервисите;
- Континуирана техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и понатамошна имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и оптимизација на деловните процеси, со активно учество во развој и доработка на функционалности во рамки на информациските системи;
- Учество во подготовка на функционални спецификации, имплементација на проекти, тестирање и обука на корисници;
- Управување со инциденти, промени и доработки на системите;
- Одржување и унапредување на инфраструктурата, со посебен фокус на cloud технологиите, виртуализација, складирање на податоци и мрежна архитектура;
- Усогласување на ИТ работењето со законската регулатива и интерните политики на Друштвото;
- Ефикасно управување со ИТ проекти, ресурси и оперативни активности.

Во делот на развојот на информацискиот систем, во текот на 2025 година најзначајна активност претставуваше понатамошната имплементација, стабилизација и унапредување на новото софтверско решение за неживотно осигурување, кое опфаќа поддршка на продажните процеси, управување со полиси, обработка на штети и останати деловни функционалности. Во оваа насока, посебен акцент беше ставен на интеграција со други системи (финансиски системи, системи за архивирање и надворешни партнери), како и на автоматизација на клучни деловни процеси.

Во текот на 2025 година Друштвото продолжи со унапредување и надградба на веќе имплементираната cloud инфраструктура, која беше воспоставена во текот на 2024 година. Активностите во 2025 беа насочени кон дополнително зајакнување на сигурноста, оптимизација на перформансите и подобрување на управувањето со ресурсите. Во оваа насока, беа имплементирани напредни безбедносни механизми, подобрени процесите за мониторинг и логирање, како и дополнителни контроли за заштита на податоците, со што се постигна уште повисоко ниво на стабилност, достапност и безбедност на информациските системи.

Паралелно, беа преземени активности за дополнително унапредување на ИТ безбедноста преку имплементација на напредни безбедносни решенија, подобрување на мониторинг и логирање на системите, како и подготовка за воведување на политики за заштита на податоци (Data Loss Prevention) и класификација на податоци.

Дополнително, во 2025 година беше ставен фокус и на развој на системи за извештајност и анализа на податоци, со цел обезбедување на поквалитетна поддршка на менаџментот при донесување на одлуки, како и исполнување на регулаторните барања.

Со сите преземени активности во текот на 2025 година, Дирекцијата за ИТ значително придонесе кон модернизација на работењето, подобрување на ефикасноста на деловните процеси и обезбедување на сигурна и стабилна технолошка основа за понатамошен раст и развој на Друштвото.

❖ **НЕРЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА** се составен дел на овој Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2025 година

Неревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31.12.2025 година се составен дел на овој Годишен извештај за работењето на Друштвото.

❖ **ПОТВРДА НА АКТУАРОТ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2025 ГОДИНА** е составен дел на овој Годишен извештај за работење на Друштвото во 2025 година.

Ило Ристовски,
Претседател на Управен одбор





Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2025 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* ("Правилникот") објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех, и објаснувачките белешки во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 06224695

Целосно име: Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) | 115.563.857,00 | | | 118.013.394,00 |
| 3 | -- Останати нематеријални средства | 115.563.857,00 | | | 118.013.394,00 |
| 4 | -- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012) | 205.546.137,00 | | | 225.095.639,00 |
| 5 | -- Недвижности (006+007) | 188.601.586,00 | | | 211.947.239,00 |
| 7 | -- Градежни објекти | 188.601.586,00 | | | 211.947.239,00 |
| 8 | -- Постројки и опрема | 8.487.357,00 | | | 6.931.487,00 |
| 9 | -- Транспортни средства | 2.198.464,00 | | | 1.084.490,00 |
| 12 | -- Останати материјални средства | 6.258.730,00 | | | 5.132.423,00 |
| 13 | -- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040) | 985.597.443,00 | | | 1.082.872.877,00 |
| 14 | -- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА | | | | 4.759.178,00 |
| 15 | -- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020) | 12.170.579,00 | | | 11.526.158,00 |
| 20 | -- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва | 12.170.579,00 | | | 11.526.158,00 |
| 21 | -- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035) | 973.426.864,00 | | | 1.066.587.541,00 |
| 22 | -- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030) | 462.983.260,00 | | | 512.166.183,00 |
| 23 | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025) | 365.921.018,00 | | | 479.320.502,00 |
| 24 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | | | 38.249.484,00 |
| 25 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 365.921.018,00 | | | 441.071.018,00 |
| 30 | -- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033) | 97.062.242,00 | | | 32.845.681,00 |
| 33 | -- Акции, удели и останати сопственички инструменти | 97.062.242,00 | | | 32.845.681,00 |
| 35 | -- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039) | 510.443.604,00 | | | 554.421.358,00 |
| 36 | -- Депозити | 509.001.000,00 | | | 553.002.000,00 |
| 39 | -- Останати пласмани | 1.442.604,00 | | | 1.419.358,00 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|--|------------------|
| 42 | -- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) | 48.047.854,00 | | 105.160.000,00 |
| 43 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии | 34.476.397,00 | | 75.583.596,00 |
| 46 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | 13.571.457,00 | | 29.576.404,00 |
| 50 | -- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | 1.463.585,00 | | 0,00 |
| 51 | -- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057) | 215.629.916,00 | | 212.948.869,00 |
| 52 | -- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055) | 171.863.957,00 | | 162.896.255,00 |
| 53 | -- Побарувања од осигуреници | 162.163.178,00 | | 157.182.329,00 |
| 54 | -- Побарувања од застапници и од посредници | 9.700.779,00 | | 5.713.926,00 |
| 56 | -- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 7.052.300,00 | | 7.094.079,00 |
| 57 | -- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061) | 36.713.659,00 | | 42.958.535,00 |
| 58 | -- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 7.251.672,00 | | 12.991.613,00 |
| 59 | -- Побарувања по основ на вложувања | 14.900.813,00 | | 29.706.541,00 |
| 61 | -- Останати побарувања | 14.561.174,00 | | 260.381,00 |
| 62 | -- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 25.384.724,00 | | 29.357.542,00 |
| 63 | -- З. ЗАЛИХИ | 876.546,00 | | 866.587,00 |
| 65 | -- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР) | 87.180.782,00 | | 131.896.488,00 |
| 66 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065) | 1.685.290.844,00 | | 1.906.211.396,00 |
| 67 | -- Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | 112.662.724,00 | | 112.662.724,00 |
| 68 | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082) | 532.022.421,00 | | 546.490.853,00 |
| 69 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 1.384.842.083,00 | | 1.384.842.083,00 |
| 80 | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 854.183.659,00 | | 852.819.662,00 |
| 81 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 1.363.997,00 | | 14.468.432,00 |
| 86 | -- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092) | 985.747.708,00 | | 1.157.784.903,00 |
| 87 | -- Бруто резерви за преносни премии | 481.508.906,00 | | 646.125.138,00 |
| 89 | -- Бруто резерви за штети | 501.440.319,00 | | 508.759.531,00 |
| 90 | -- Бруто резерви за бонуси и попусти | 2.798.483,00 | | 2.900.234,00 |
| 94 | -- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096) | 8.359.388,00 | | 11.502.299,00 |
| 95 | -- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените | | | 9.039.789,00 |
| 96 | -- Останати резервирања за ризици и неизвесности | 8.359.388,00 | | 2.462.510,00 |
| 97 | -- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | 481.750,00 | | 2.514.336,00 |
| 99 | -- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105) | 107.575.645,00 | | 141.928.244,00 |
| 100 | -- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103) | 5.039,00 | | |
| 101 | -- Обврски спрема осигуреници | 5.039,00 | | 0,00 |
| 104 | -- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 17.372.949,00 | | 39.839.274,00 |
| 105 | -- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110) | 90.197.657,00 | | 102.088.970,00 |
| 106 | -- Обврски по основ на финансиски вложувања | 1.713.499,00 | | 755.991,00 |
| 107 | -- Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 39.296.190,00 | | 35.366.142,00 |
| 110 | -- Останати обврски | 49.187.968,00 | | 65.966.837,00 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|--|------------------|
| 112 | -- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 51.103.932,00 | | 45.990.761,00 |
| 113 | -- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112) | 1.685.290.844,00 | | 1.906.211.396,00 |
| 114 | -- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА | 112.662.724,00 | | 112.662.724,00 |

Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 201 | -- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235) | 793.454.713,00 | | | 947.017.348,00 |
| 202 | -- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210) | 721.251.331,00 | | | 864.083.471,00 |
| 203 | -- Бруто полисирана премија за осигурување | 957.397.070,00 | | | 1.194.363.887,00 |
| 207 | -- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија | 134.123.419,00 | | | 206.771.383,00 |
| 208 | -- Промена во резервата за преносна премија | 108.350.444,00 | | | 164.616.232,00 |
| 210 | -- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување | 6.328.124,00 | | | 41.107.199,00 |
| 211 | -- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228) | 34.731.430,00 | | | 44.435.879,00 |
| 219 | -- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224) | 34.731.430,00 | | | 44.435.879,00 |
| 220 | -- Приходи од камати | 33.048.239,00 | | | 41.501.728,00 |
| 221 | -- Приходи по основ на курсни разлики | 77.586,00 | | | 949.711,00 |
| 223 | -- Нереализирани добивки од вложувања | 1.489.778,00 | | | 1.886.495,00 |
| 224 | -- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227) | 115.827,00 | | | 97.945,00 |
| 226 | -- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 115.827,00 | | | 97.945,00 |
| 234 | -- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 21.213.450,00 | | | 15.962.332,00 |
| 235 | -- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ | 16.258.502,00 | | | 22.535.666,00 |
| 236 | -- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301) | 791.036.010,00 | | | 930.301.694,00 |
| 237 | -- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244) | 339.072.442,00 | | | 378.635.704,00 |
| 238 | -- Бруто исплатени штети | 383.095.980,00 | | | 406.210.872,00 |
| 239 | -- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | 7.416.969,00 | | | 8.225.814,00 |
| 241 | -- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија | 17.603.511,00 | | | 10.663.619,00 |
| 242 | -- Промени во бруто резервите за штети | -28.220.564,00 | | | 7.319.212,00 |
| 244 | -- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување | -9.217.506,00 | | | 16.004.947,00 |
| 245 | -- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252) | 305.032,00 | | | 101.751,00 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|----------------|
| 252 | -- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254) | 305.032,00 | | 101.751,00 |
| 253 | -- Промени во останати бруто технички резерви | 305.032,00 | | 101.751,00 |
| 258 | -- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260) | 15.200.644,00 | | 36.222.989,00 |
| 259 | -- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | 10.303,00 | | |
| 260 | -- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 15.190.341,00 | | 36.222.989,00 |
| 261 | -- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267) | 395.832.046,00 | | 476.128.003,00 |
| 262 | -- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266) | 195.442.539,00 | | 219.235.877,00 |
| 263 | -- Провизија | 61.991.924,00 | | 96.221.840,00 |
| 264 | -- Останати трошоци | 102.211.558,00 | | 117.917.384,00 |
| 265 | -- Промена во одложените трошоци за стекнување | -17.531.599,00 | | -43.535.537,00 |
| 266 | -- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | 48.770.656,00 | | 48.632.190,00 |
| 267 | -- Административни трошоци (268+269+275+276) | 200.389.507,00 | | 256.892.126,00 |
| 268 | -- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста | 35.857.830,00 | | 50.446.241,00 |
| 269 | -- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274) | 80.731.643,00 | | 90.873.965,00 |
| 270 | -- Плати и надоместоци | 48.421.741,00 | | 53.903.411,00 |
| 271 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 4.608.723,00 | | 5.083.540,00 |
| 272 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 20.622.929,00 | | 22.842.959,00 |
| 274 | -- Останати трошоци за вработените | 7.078.250,00 | | 9.044.055,00 |
| 275 | -- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки | 143.800,00 | | 277.780,00 |
| 276 | -- Останати административни трошоци (277+278+279) | 83.656.234,00 | | 115.294.140,00 |
| 277 | -- Трошоци за услуги | 67.725.579,00 | | 93.892.184,00 |
| 278 | -- Материјални трошоци | 6.041.436,00 | | 6.037.182,00 |
| 279 | -- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето | 9.889.219,00 | | 15.364.774,00 |
| 280 | -- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287) | 481.377,00 | | 929.485,00 |
| 287 | -- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295) | 481.377,00 | | 929.485,00 |
| 288 | -- Расходи за камати | 161.090,00 | | 104.971,00 |
| 289 | -- Расходи за курсни разлики | 185.816,00 | | 623.513,00 |
| 290 | -- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања | 134.471,00 | | 201.001,00 |
| 298 | -- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300) | 28.348.825,00 | | 32.596.667,00 |
| 300 | -- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 28.348.825,00 | | 32.596.667,00 |
| 301 | -- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303) | 11.795.644,00 | | 5.687.095,00 |
| 302 | -- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување | 9.853.371,00 | | -7.049.558,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--|---------------|
| 303 | -- Останати финансиски и други расходи | 1.942.273,00 | | 12.736.653,00 |
| 306 | -- Добивка за деловната година (201+304) - (236+305) | 2.418.703,00 | | 16.715.654,00 |
| 310 | -- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309) | 2.418.703,00 | | 16.715.654,00 |
| 312 | -- Данок на добивка | 1.054.706,00 | | 2.247.222,00 |
| 315 | -- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314) | 1.363.997,00 | | 14.468.432,00 |
| 317 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 144,00 | | 147,00 |
| 318 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | 12,00 |
| 319 | -- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ | 1.363.997,00 | | 14.468.432,00 |
| 329 | -- Добивка за годината | 1.363.997,00 | | 14.468.432,00 |
| 348 | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330) | 1.363.997,00 | | 14.468.432,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 612 | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС) | 115.563.857,00 | | | 118.013.394,00 |
| 613 | -- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба | 153.977.948,00 | | | 186.803.015,00 |
| 615 | -- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба | 38.414.091,00 | | | 68.789.621,00 |
| 616 | -- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС) | 115.563.857,00 | | | 118.013.394,00 |
| 625 | -- Набавна вредност на градежни објекти | 195.543.838,00 | | | 195.543.838,00 |
| 627 | -- Акумулирана амортизација на градежни објекти | 6.942.252,00 | | | 11.830.848,00 |
| 628 | -- Сегашна вредност на градежни објекти (< = АОП 007 од БС) | 188.601.586,00 | | | 185.383.028,00 |
| 629 | -- Набавна вредност на постројки и опрема | 59.933.799,00 | | | 50.279.405,00 |
| 630 | -- Акумулирана амортизација на постројки и опрема | 48.123.985,00 | | | 46.008.453,00 |
| 632 | -- Сегашна вредност на постројки и опрема (< = АОП 008 од БС) | 8.487.357,00 | | | 4.270.952,00 |
| 636 | -- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< = АОП 008 од БС) | 2.936.273,00 | | | 2.660.535,00 |
| 637 | -- Набавна вредност на компјутерска опрема | 20.716.816,00 | | | 21.676.709,00 |
| 639 | -- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема | 17.780.543,00 | | | 19.016.174,00 |
| 640 | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< = АОП 008 од БС) | 2.936.273,00 | | | 2.660.535,00 |
| 641 | -- Набавна вредност на транспортни средства | 14.001.844,00 | | | 14.001.844,00 |
| 643 | -- Акумулирана амортизација на транспортни средства | 11.803.380,00 | | | 12.917.354,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|----------------|
| 644 | -- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС) | 2.198.464,00 | | 1.084.490,00 |
| 653 | -- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС) | 12.170.579,00 | | 11.526.158,00 |
| 656 | -- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС) | 6.000.000,00 | | |
| 657 | -- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС) | 503.001.000,00 | | 553.002.000,00 |
| 663 | -- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС) | 1.442.604,00 | | 1.419.358,00 |
| 671 | -- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС) | 25.384.724,00 | | 29.357.542,00 |
| 682 | -- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС) | 49.187.968,00 | | 64.296.799,00 |
| 683 | -- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ) | 21.213.450,00 | | 15.962.332,00 |
| 684 | -- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ) | 143.800,00 | | 277.780,00 |
| 685 | -- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ) | 7.417.913,00 | | 7.336.631,00 |
| 686 | -- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 2.216.847,00 | | 2.377.434,00 |
| 687 | -- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ) | 156.338,00 | | 844.852,00 |
| 688 | -- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 4.848.326,00 | | 5.026.325,00 |
| 689 | -- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ) | 22.175.893,00 | | 42.725.140,00 |
| 690 | -- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ) | 8.812.985,00 | | 13.845.920,00 |
| 691 | -- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 22.097.277,00 | | 28.538.337,00 |
| 693 | -- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ) | 2.268.073,00 | | 1.854.061,00 |
| 694 | -- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ) | 2.084.435,00 | | 2.477.803,00 |
| 695 | -- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ) | 672.536,00 | | 663.785,00 |
| 697 | -- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ) | 200.588,00 | | |
| 698 | -- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ) | 34.690,00 | | 9.959,00 |
| 699 | -- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ) | 1.321.873,00 | | 1.297.969,00 |
| 700 | -- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ) | 131.777,00 | | 397.390,00 |
| 701 | -- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ) | 9.889.219,00 | | 1.664.859,00 |
| 702 | -- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ) | 559.499,00 | | 534.357,00 |
| 703 | -- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ) | 2.428.800,00 | | 707.248,00 |
| 704 | -- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ) | 3.432.883,00 | | 3.443.976,00 |
| 705 | -- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ) | 251.507,00 | | 253.153,00 |
| 707 | -- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ) | 1.786.732,00 | | 1.683.592,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--|--------------|
| 709 | -- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ) | 1.797.626,00 | | | 7.077.589,00 |
| 712 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 144,00 | | | 147,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 4493 | - 65.120 - Неживотно осигурување | | | | 947.017.348,00 |

Потпишано од:

Нехат Синани, овластен сметководиел



Ило Ристовски, Претседател на УО



Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.